



СЛУЖБЕ!

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Четврток, 3 јули 1975

БЕЛГРАД

БРОЈ 33

ГОД. XXXI

Цена на овој број е 24 динара. — Преплатата за 1975. година изнесува 420 динара. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошта факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за преплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

495.

Врз основа на член 11 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75), а на предлог од Комисијата за следење и применување на Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата и на делегатите во Собранието на СФРЈ, Административната комисија на Собранието на СФРЈ на 13-та седница од 27 јуни 1975 година донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ ВО ГРУПИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ

1. Со оваа одлука се распоредуваат функциите во групи и се определуваат коефициентите за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги именува Собранието на СФРЈ според листата на именуваниите функционери утврдена од потписниците на Општествениот договор, и тоа:

I група

	коефициент
— претседател на Собранието на СФРЈ	4,3
— претседател на Сојузниот извршен совет	4,3
— претседател на Уставниот суд на Југославија	4,0

II група

— потпретседатели на Собранието на СФРЈ	од 3,7 до 3,8
— претседатели на соборите на Собранието на СФРЈ	3,7
— потпретседатели на Сојузниот извршен совет	3,8
— сојузен секретар за надворешни работи	3,8
— сојузен секретар за народна одбрана	3,8
— сојузен секретар за внатрешни работи	3,8

III група

— членови на Сојузниот извршен совет	од 3,3 до 3,4
— судии на Уставниот суд на Југославија	3,35
— потпретседатели на соборите на Собранието на СФРЈ	3,4
— претседатели на постојаните комисији на Собранието на СФРЈ	од 3,2 до 3,4
— претседатели на одборите и комисиите на Сојузниот собор и на Соборот на републиките и покраините	од 3,2 до 3,4

	коефициент
— претседател на Сојузниот суд	3,4
— сојузен јавен обвинител	3,4
— генерален секретар на Собранието на СФРЈ	3,3
— заменик-сојузен секретар за надворешни работи	3,3
— заменик-сојузен секретар за народна одбрана	3,3
— гувернер на Народната банка на Југославија	3,4
— генерален директор на Службата на општественото книговодство на Југославија	3,2

IV група

— сојузен јавен правобранител	3
— сојузен општествен правобранител на самоуправувањето	3
— заменици-сојузни секретари и заменици-претседатели на сојузни комитети	3
— судии на Сојузниот суд	3

2. Во смисла на член 30 став 1 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ, оваа одлука се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 020-46/75-03
27 јуни 1975 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Милован Гокановиќ, с. р.

496.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

1. Во Одлуката за формирање на цените на поодделни поризводи и услуги според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74, 7/74, 17/74, 31/74, 56/74, 9/75, 10/75, 14/75 и 18/75) во точка 2 бројот: „30“ се заменува со бројот: „60“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одредбата на став 1 од оваа точка се однесува и на цените на производите за кои со Одлуката за формирање на цените за пневматика според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), Одлуката за формирање на цените за производите на текстилната индустрија според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/74),

Одлуката за формирање на цените за шеќер, масло за јадење, свинска маст, сламина и сало според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/74), Одлуката за формирање на цените за поодделни видови месо според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), Одлуката за формирање на цените за стари отпадни материјали според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/75) и со Одлуката за формирање на продажните цени за свежо пилешко месо според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/75) е определено дека можат да се формираат според условите на пазарот.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 491
26 јуни 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

497.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за премиите за пченица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА ПЧЕНИЦА

1. На организациите на здружениот труд и на земјоделските задруги, што произведуваат пченица сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители и на индивидуалните производители ќе им се исплатува премијата од член 1 на Законот за премиите за пченица за следните сорти на пченица од квалитетните групи А, Б и Ц, и тоа:

1) за квалитетните групи А и Б: Беџостаја 1, Абонданца, Аутономија, Ранаја 12, Стрампели, Кавказ, Аурора, Јубилејнаја 50, Хибрид 013, Панонија, Бачка, НС-32, Крагуевчанка 75, Мура, Купа, Шумадија, Дубрава, Дунав, Мирна, Загорка, Сава, Сања, Златна долина, Космајка, Вигорка, Тилочанка, Новосадска црвена, Бисерка, Босанка, Гружанка, Тена, Дрина, Нова банатска, Застава, Партизанка, Подунавка и Војвоѓанка;

2) за квалитетната група Ц — сите други сорти.

2. Премијата од член 1 на Законот за премиите за пченица се исплатува за пченица зрела, здрава, без знаци на мувла, незаразена со пченични болести и штетници, употреблива за човечка исхрана, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага.

Ако пченицата содржи помал или поголем процент на уродица и нечистотија или влага од процентот предвиден во став 1 од оваа точка, количеството на пченицата за кое се исплатува премијата се зголемува, односно се намалува за истиот процент.

3. Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружениот труд или земјоделската задруга што ќе оствари премија за количество на пченица за кое премијата е веќе остварена според оваа одлука.

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се казни со парична казна од 500 до 1.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или во земјоделската задруга.

4. Со парична казна од 500 до 1.000 динари ќе се казни за прекршок индивидуалниот производител што ќе оствари премија за количество на пче-

ница за кое премијата е веќе остварена според оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 492
26 јуни 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

498.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/74), во спогодба со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЈГОЛЕМИТЕ ДОЗВОЛЕНИ БРЗИНИ НА ДВИЖЕЊЕТО НА ПАТНИЧКИТЕ АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛИ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА НАДВОР ОД НАСЕЛБИ

1. На јавните патишта надвор од населби во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, освен на автопатиштата, најголемата дозволена брзина на движењето на патничките автомобили и мотоцикли во времето од 1 јули 1975 година до 1 јули 1976 година се ограничува, и тоа:

1) на 100 km на час — на магистралните патишта;

2) на 80 km на час — на другите јавни патишта.

2. Со парична казна од 100 динари ќе се казни на самото место за прекршок возачот што, управувајќи со патнички автомобил или мотоцикл, ќе ја пречекори брзината на движењето од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 493
26. јуни 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

499.

Врз основа на член 19 став 1, во врска со чл. 15 до 17 од Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИКВИДНИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАНКА И НА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБЛАСТУВАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ

1. Ликвидниот инвестиционен потенцијал на банка го сочинуваат: готови пари, хартии од вредност, ненаплатени ануитети чијашто наплата втасала до крајот на претходната година, отплати од ануитетите по долгорочни кредити, што втасуваат за наплата во годината за која се утврдува ликвидниот инвес-

тиционен потенцијал и планираното зголемување на инвестициониот потенцијал во годината за која се утврдува — намален за износите чијашто наплата е сомнителна или спорна.

2. Ликвидниот инвестиционен потенцијал го сочинуваат износите на:

1) готови пари во благајна и на сметките во динари, валути, девизи, злато и други метали — искажани во образецот Биланс на состојбата на 31 декември, што е составен дел од завршната сметка на банката за претходната година, под ред. бр. 1, 2, 4 до 7, ред. бр. 18 до 21 и ред. бр. 26, 27 и 124, односно на соодветните конта во книговодството на банката;

2) хартии од вредност, како што се обврзници, благајнички записи, меници, освен мениците што служат како гаранции за исплата на определени обврзници (меници по потрошувачки кредити и др.) и други хартии од вредност што можат да бидат предмет на прометот — искажани во образецот Биланс на состојбата на 31 декември под ред. бр. 3, 55, 89 и 106, односно на соодветните конта во книговодството на банката;

3) наплатени ануитети чијашто наплата втасала до крајот на претходната година, освен износите чијашто наплата е сомнителна или спорна — искажани на соодветните позиции во образецот Биланс на состојбата на 31 декември и утврдени во спецификацијата на втасаните исплатени ануитети;

4) отплати од ануитетите по долгорочни кредити, што втасуваат за наплата во годината за која се утврдува ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката — искажани во образецот Биланс на состојбата на 31 декември, освен износите чијашто наплата е сомнителна или спорна;

5) планираното зголемување на изворите на средства во текот на годината за која се утврдува ликвидниот инвестиционен потенцијал што според важечките прописи можат да се користат за инвестиции.

Како износи чијашто наплата е сомнителна или спорна, во смисла на одредбите под 3 и 4 став 1 на оваа точка, се подразбираат износите на побарувањето од корисникот на општествени средства, што побарувањето го оспорил или утужил, како и побарувањето од корисникот на општествени средства врз основа на чија финансиска состојба банката ќе оцени дека наплата не ќе може да ја изврши во годината за која се утврдува ликвидниот инвестиционен потенцијал.

3. Ликвидниот инвестиционен потенцијал утврден на начинот од точка 2 на оваа одлука се зголемува за износот на супергаранциите што ги добила банката од други банки за годината за која се утврдува тој потенцијал.

Ликвидниот инвестиционен потенцијал утврден на начинот од точка 2 на оваа одлука се намалува за износот на влоговите во фондот на основачите на банката и износот на депозитот на основачите и депонентите на банката, што, во смисла на член 15 став 3 од Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите, не ја прифатиле гаранцијата за односните инвестиции.

4. Банката го утврдува ликвидниот инвестиционен потенцијал врз основа на податоците искажани во нејзината завршна сметка за претходната година во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот за поднесување на завршната сметка до Службата на општественото книговодство.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, банката во 1975 година го утврдува ликвидниот инвестиционен потенцијал, врз основа на податоците од нејзината завршна сметка за 1974 година, најдоцна до 15 август 1975 година.

Ликвидниот инвестиционен потенцијал го утврдува органот на управување определен со општ акт на банката.

Органот на управување со банката може да одлучи ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката да се утврди и во текот на годината, ако во работењето на банката настапат околности што го ме-

нуваат суштествено утврдениот ликвиден инвестиционен потенцијал утврден според одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка.

Ликвидниот инвестиционен потенцијал утврден за односната година се искажува на образецот ЛИП Ликвиден инвестиционен потенцијал за 197— година, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

Службата на општественото книговодство на Југославија ќе го приспособи образецот ЛИП за механиска обработка.

Банката е должна образецот ЛИП со податоците за утврдување на ликвидниот инвестиционен потенцијал да го достави до надлежната Служба на општественото книговодство во роковите од точка 4 ст. 1 и 2 на оваа одлука.

5. Ликвидниот инвестиционен потенцијал што ќе го утврди банката за наредната година или за повеќе наредни години, не може да биде поголем од износот на ликвидниот инвестиционен потенцијал утврден според одредбите на точ. 2 и 3 од оваа одлука за годината за која се утврдува ликвидниот инвестиционен потенцијал.

6. Органот на управување со банката на крај на секој месец, го утврдува износот на ликвидниот инвестиционен потенцијал искористен за давање на гаранции.

Искористениот ликвиден инвестиционен потенцијал за давање на гаранции го сочинуваат:

1) Износот на дадените гаранции од член 15 на Законот за обезбедување на плаќање на инвестициите, намален за износот на извршените исплати по основ на обврските што се предмет на гаранциите, а кои ги извршил должникот, банката како кредитор или банката како гарант;

2) Износот на супергаранциите од член 16 на Законот за обезбедување на плаќање на инвестициите, намален за износот на исплатите од одредбата под 1 на овој став и на исплатите што ги извршила банката супергарант по основ на обврските што се предмет на гаранциите.

Искористениот ликвиден инвестиционен потенцијал на банката по основ на обврските покриени со гаранцијата што втасуваат во наредните 12 месеци не може да биде поголем од утврдениот ликвиден инвестиционен потенцијал за годината во која се врши неговото утврдување.

7. Должникот за чијашто обврска е дадена гаранција е должен во рок од 8 дена писмено да ја извести банката гарант за износите на извршените исплати на обврските што се предмет на гаранцијата од средствата на должникот и од други извори на средства освен од средствата на банката гарант.

8. За искористениот ликвиден инвестиционен потенцијал банката води евиденција и го искажува во своето книговодство.

Во евиденцијата за искористениот ликвиден инвестиционен потенцијал банката го искажува бруто износот на дадените гаранции, извршените исплати на обврските што се покриени со гаранцијата, планираната втасаност на обврските во наредните 12 месеци и обврските што втасуваат по тој рок.

Состојбата на искористениот ликвиден инвестиционен потенцијал банката ја искажува според бруто принципот на соодветните конта од групата конта 99 — Вонбилансна евиденција така што да бидат посебно искажани: износите на дадените гаранции по годините на кои се однесуваат, износите на извршените исплати на обврските за кои се дадени гаранции и износите на гаранциите по основ на кои не се извршени обврските без оглед на тоа дали обврските втасале или не втасале.

9. Пред издавањето на овластувањето за давање на гаранции, корисникот на општествени средства ги утврдува условите што мора да ги исполнува според одредбите на член 17 став 2 од Законот за обезбедување на плаќање на инвестициите на следниот начин, и тоа:

1) да нема неизвршени обврски постари од 45 дена во последниот ден во месецот што му претходи

на месецот во кој се издава овластувањето за давање на гаранции — така што составува спецификација на сите обврски што настанале на 30 дена пред денот под кој се утврдува состојбата со означените износи и денот на втасаноста;

2) да располага со средства за инвестиции над задолжителниот износ на трајните обртни средства — така што корисникот на општествени средства од областа на стопанството износот на слободните средства за инвестиции, според состојбата во последниот ден во пресметковниот период што му претходи на периодот во кој се издава овластувањето за давање на гаранции, го утврдува според Упатството за начинот за утврдување на просечната годишна вредност на залихите и за начинот за утврдување на сопствените средства и на кредитите за трајни обртни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/72, 9/73, 70/73 и 40/74), а корисникот на општествени средства вон од стопанството така што го утврдува износот на средствата за инвестиции обезбеден од приходите за односната и претходната година што до последниот ден во месецот кој му претходи на месецот во кој се издава овластувањето за давање на гаранции, не е употребен за инвестиции.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 494
26 јуни 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Семал Биедиќ, с. р.

Образец ЛИП

(Банка)
(седиште)
(жиро-сметка)

ЛИКВИДЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ
ЗА 197— ГОДИНА

— во илјади динари —

Реден број	Позиција	Износ на основите за утврдување на ликвидниот инвестиционен потенцијал	Износ на ликвидниот инвестиционен потенцијал
1	2	3	4
1	ГОТОВИ ПАРИ	xxx	
2	ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	xxx	
3	НЕНАПЛАТЕНИ ВТАСАНИ АНУИТЕТИ ВО ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА	xxx	
3.1	Ненаплатени а втасани ануитети од претходните години		xxx
3.2	Износ на сомнителни и спорни побарувања по ануитетите под ред. бр. 3.1		xxx
4	ПЛАНИРАНА НАПЛАТА НА ОТПЛАТИТЕ ОД АНУИТЕТИТЕ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ	xxx	
4.1	Износ на отплатите од ануитетите по кредитите и долгорочните пласмани во девизи, по основ на кои втасува наплатата на ануитетите		xxx

1	2	3	4
4.2	Износ на отплатите од ануитетите по кредитите и долгорочните пласмани во динари, по основ на кои втасува наплатата на ануитетите		xxx
4.3	Износ на отплатите од ануитетите по кредитите и пласманите во станбено-комунална изградба		xxx
4.4	Износ на сомнителни и спорни побарувања по основ на отплатите од ануитетите под ред. бр. 4.1 до 4.3		xxx
5.	ПЛАНИРАНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИКВИДНИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ ВО ГОДИНАТА ЗА КОЈА СЕ УТВРДУВА ЛИКВИДНИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ	xxx	
6.	ЛИКВИДЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ	xxx	

Ликвидниот инвестиционен потенцијал во износ од динари _____, до кој во 197— година можат да се даваат гаранции за обезбедување на плаќања на инвестициите, го утврди _____

како надлежен орган на управување со банката на седиштата од _____ 197— година.

ДИРЕКТОР,

ПРЕТСЕДАТЕЛ,

ЗАБЕЛЕШКА: Образецот ЛИП се пополнува врз основа на податоците од соодветните позиции од образецот Биланс на состојбата за годината што ѝ претходи на годината во која се утврдува ликвидниот инвестиционен потенцијал и спецификациите што се составени врз основа на тие податоци.

500.

Врз основа на член 19 став 3 од Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА СОДРЖИНАТА НА ГАРАНЦИЈАТА И СУПЕР-ГАРАНЦИЈАТА ШТО БАНКАТА ЈА ДАВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Член 1

Гаранцијата што банката ја дава од свое име и за своја сметка, врз основа на член 15 од Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите (во натамошниот текст: Законот), мора да содржи:

1) назив на банката, број на гаранцијата, место и датум на давањето на гаранцијата, називи на должникот и доверителот, основ по кој се дава гаранцијата, износ на гаранцијата, број на договорот за изградба на објектот, односно испораката на опрема и вредност на договорената работа;

2) безусловна обврска дека банката ќе ги плати изведените работи, односно испорачаната опрема наместо должникот, ако должникот тоа не го стори во договорениот рок;

3) овластување на Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на банката во корист на жиро-сметката на доверителот да изврши наплата од сите нејзини расположиви парични средства, освен од средствата што според важечките прописи не можат да бидат предмет на извршување.

Гаранцијата на банката од став 1 на овој член се дава на образецот „ГБ-1“, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 2

Гаранцијата што банката, врз основа на член 17 од Законот, ја дава од свое име а по овластување од еден или повеќе корисници на општествени средства, мора да содржи, покрај податоците од член 1 став 1 од овој правилник и:

- 1) назив на корисникот по чие овластување се дава гаранција и износ на кој овластувањето гласи;
- 2) безусловна обврска дека давателите на овластувањето ќе ги платат изведените работи, односно испорачаната опрема наместо должникот, ако должникот тоа не го стори во договорениот рок;
- 3) овластување на Службата на општественото книговодство кај која се водат жиро-сметките на давателите на овластувањето во корист на жиро-сметката на доверителот да изврши наплата од сите нивни расположиви парични средства, освен од средствата што според важечките прописи не можат да бидат предмет на извршување.

Гаранцијата на банката мора да содржи и овластување на Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на банката во корист на жиро-сметката на доверителот да може да изврши наплата од сите нејзини расположиви парични средства освен од средствата што според важечките прописи не можат да бидат предмет на извршување, ако Службата не можела да ја изврши наплатата врз товар на средствата на давателот на овластувањето.

Гаранцијата од став 1 на овој член се дава на образецот „ГБ-2“, а овластувањето на образецот „ОГ-1“, што се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 3

Супергаранцијата што банката, врз основа на член 16 од Законот ѝ ја дава на друга банка од свое име и за своја сметка мора да содржи:

- 1) назив на банката супергарант, број на супергаранцијата, место и датум на давањето на супергаранцијата, назив на банката гарант по чија гаранција се дава супергаранцијата назив на доверителот, основ по кој се дава супергаранцијата и износ на супергаранцијата;
- 2) безусловна обврска дека банката супергарант ќе изврши плаќање на доверителот наместо банката гарант, ако банката гарант не ги изврши своите обврски по дадената гаранција;
- 3) овластување на Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на банката супергарант во корист на жиро-сметката на доверителот да изврши наплата од сите нејзини расположиви парични средства, освен од средствата што според важечките прописи не можат да бидат предмет на извршување.

Супергаранцијата на банката од став 1 на овој член се дава на образецот „СГ-1“, што е отпечатен кој овој правилник и е негов составен дел.

Член 4

Гаранцијата од чл. 1 и 2 и супергаранцијата од член 3 од овој правилник мора да содржи рок за важење на гаранцијата, односно супергаранцијата, и се дава во потребен број примероци.

Член 5

Службата на општественото книговодство на Југославија ќе ги приспособи облиците на образците ГБ-1, ГБ-2, СГ-1 и ОГ-1 кон потребите на платниот промет.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-7669/1

26 јуни 1975 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Момчило Цемовиќ, с. р.

Образец ГБ-1

(назив на банката)

Гаранција број _____

(место и датум)

На барање од должникот _____
а заради обезбедување на плаќања по основ на
инвестиции _____

(назив на банката и место)

од свое име и за своја сметка, а во согласност со одредбите на чл. 15, 20 и 21 од Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите, дава

ГАРАНЦИЈА

на вкупно _____ динари и со букви _____ динари, од што во одделни години се обезбедува плаќање:

Година	Динари	Година	Динари
_____	_____	_____	_____

на доверителот _____,
што со должникот _____
склучил договор за _____, број _____
од _____ 197— година на износ од _____
динари.

Гарантот се обврзува дека безусловно ќе изврши плаќање на доверителот наместо должникот, ако должникот тоа не го стори во договорениот рок.

Гарантот ја овластува Службата на општественото книговодство кај која се води неговата жиро-сметка број _____ да изврши наплата по оваа гаранција од сите негови расположиви парични средства, освен од средствата што според важечките прописи не можат да бидат предмет на извршување, а во корист на жиро-сметката на доверителот број _____.

Службата на општественото книговодство за износот на извршената наплата по основ на оваа гаранција ќе издаде налог врз товар на жиро-сметката на должникот број _____ и ќе го изврши во корист на жиро-сметката на гарантот според редоследот на евидентирањето (член 18 став 2 од Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите).

Гаранцијата важи до исплатата на гарантираниот износ на доверителот, а најдоцна до истекот на 30 дена од денот на извршувањето на конечната пресметка помеѓу доверителот и должникот.

Гаранцијата е издадена во _____ рамногласни примероци.

(М.П.)

(место и датум)

(потпис на овластените лица)

По оваа гаранција се обезбедени и супергаранции од следните банки:

1. _____ на динари _____
(назив на банката, место и број на жиро-сметката)
2. _____ на динари _____
(назив на банката, место и број на жиро-сметката)
3. _____ на динари _____
(назив на банката, место и број на жиро-сметката)

Образец ГБ-2

Образец СГ-1

Гаранција број _____

_____ Супергаранција број _____
(назив на банката)

(назив на банката)

(место и датум)

(место и датум)

На барање од должникот _____,
а заради обезбедување на плаќања по основ на ин-
вестициите _____

(назив на банката и место)

од свое име а за сметка и по овластувањето од ко-
рисниците на општествени средства:

Реден број	Назив на ко- рисниците на оп- штествени средства	Број на жиро-смет- ката	Износ на кој е дадено ов- ластувањето

а во согласност со одредбите на чл. 17, 20 и 21 од
Законот за обезбедување на плаќања на инвести-
циите, дава гаранција на _____ динари и со
букви _____ динари
на доверителот _____,
што со должникот _____
склучил договор за _____, број _____
од _____ 197— година на износ од _____
динари.

Давателите на овластувањето за давање на оваа
гаранција се обврзуваат дека безусловно ќе извр-
шат плаќање на доверителот наместо должникот,
ако должникот тоа не го стори во договорениот рок.

Давателите на овластувањето за давање на оваа
гаранција ја овластуваат Службата на општестве-
ното книговодство кај која се водат нивните жиро-
сметки да изврши наплата по оваа гаранција од
сите нивни расположиви парични средства, освен од
средствата што според важечките прописи не можат
да бидат предмет на извршување, а во корист на
жиро-сметката на доверителот број _____.

Ако Службата на општественото книговодство
не може да ја изврши гаранцијата на начинот од
претходниот став гарантот ја овластува Службата
на општественото книговодство кај која се води не-
говата жиро-сметка број _____ да изврши
наплата по оваа гаранција од сите негови рас-
положиви парични средства, освен од средствата
што според важечките прописи не можат да бидат
предмет на извршување, а во корист на жиро-смет-
ката на доверителот број _____.

Службата на општественото книговодство за из-
вршениот наплата по основ на оваа гаранција ќе
издаде налог врз товар на жиро-сметката на долж-
никот број _____ и ќе го изврши во корист на
жиро-сметката на давателите на овластувањето за
издавање на оваа гаранција, односно банката га-
рант според редоследот на евидентирањето (член 18
став 2 од Законот за обезбедување на плаќање на
инвестициите)

Гаранцијата важи до исплатата на гарантирани-
от износ на доверителот, а најдоцна до истекот на
30 дена од денот на извршената конечна пресметка
помеѓу доверителот и должникот.

Овластувањата на корисниците на општествени
средства врз основа на кои е издадена оваа гаран-
ција се нејзин составен дел.

Оваа гаранција е издадена во _____ рам-
ногласни примероци.

(М.П.)

(место и датум)

(потпис)

На барање од банката _____, а
по основ на нејзината гаранција дадена за обезбе-
дување на плаќања на инвестициите _____

(назив на банката и место)

од свое име и за своја сметка, а во согласност со
одредбите на член 16 од Законот за обезбедување
на плаќање на инвестициите дава

СУПЕРГАРАНЦИЈА

на _____ динари и со букви _____
динари на доверителот _____
што заради обезбедување на плаќања по основ на
инвестиции добил гаранција од _____
(назив на банката
гарант)

_____ на износ од _____ динари.
Супергарантот се обврзува дека безусловно ќе
изврши плаќање на доверителот наместо банката
— гарант, ако таа банка не ги изврши своите об-
врски по дадената гаранција.

Супергарантот ја овластува Службата на опште-
ственото книговодство кај која се води неговата жи-
ро-сметка број _____ да изврши наплата по оваа
супергаранција од сите негови расположиви парич-
ни средства, освен од средствата што според ва-
жечките прописи не можат да бидат предмет на из-
вршување, а во корист на жиро-сметката на дове-
рителот број _____.

Службата на општественото книговодство за из-
носот на извршената наплата по основ на оваа су-
пергаранција ќе издаде налог врз товар на жиро-
сметката на банката — гарант број _____ и ќе
го изврши во корист на жиро-сметката на суперга-
рантот.

Супергаранцијата важи до рокот за важење на
гаранцијата по која е дадена.

Оваа супергаранција е издадена во _____
рамногласни примероци.

(место и датум)

(М.П.)

(потпис)

Образец: ОГ-1

(назив на давателот на ов-
ластувањето за давање га-
ранција)Број на
овластувањето: _____

(број на жиро-сметката)

(место и датум)

ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА

(назив и адреса на давателот на овластувањето за да-

вање гаранција)

неотповикливо ја овластува _____

(назив и адреса на банката)

_____ на доверителот _____
да му даде гаранција на
износ од _____ динари и со букви: _____

_____ за обврските на должни-
кот _____
за следните инвестиции _____

Давателот на овластувањето за давање гаранци-
ја се обврзува дека безусловно ќе изврши плаќање
на доверителот наместо должникот, до износот од
ова овластување ако должникот тоа не го стори во
договорениот рок.

Давателот на овластувањето за давање гаранција ја овластува Службата на општественото книговодство, кај која се води неговата жиро-сметка, да изврши наплата до износот од ова овластување по гаранцијата дадена врз основа на ова овластување од сите негови расположиви парични средства, освен од средствата што според важечките прописи не можат да бидат предмет на извршување, а во корист на доверителот.

(М.П.)

(потпис на овластеното лице)

Службата на општественото книговодство, филијала _____ заверува дека се исполнети условите од член 17 на Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите, за давање на ова овластување за давање гаранција.

(М.П.)

(место и датум)

(потпис на овластеното лице)

501.

Врз основа на член 40 став 5 од Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75), сојузниот секретар за финансии пропишува

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА
ДАДЕНИТЕ ГАРАНЦИИ И НЕИЗВРШЕНИТЕ ВТАСАНИ ОБВРСКИ ПО ИНВЕСТИЦИИТЕ**

Член 1

Банката е должна, во согласност со член 40 став 4 од Законот за обезбедување на плаќања на инвес-

тициите, со состојбата на 30 јуни 1975 година, да состави преглед на дадените гаранции, неизвршените обврски по гаранциите, неизвршените втасани обврски по инвестиционите кредити, претсметковната вредност и промената на претсметковната вредност на инвестициите што се предмет на гаранција.

Член 2

Податоците од член 1 на овој правилник банката ги поднесува на образецот „Преглед на дадените гаранции на банката и неизвршените втасани обврски по основ на инвестициите“, кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 3

Податоците од член 2 на овој правилник банката ќе ги поднесе до Службата на општественото книговодство кај која се води нејзината жиро-сметка во два примерока, најдоцна до 19 септември 1975 година.

Член 4

Службата на општественото книговодство ќе го приспособи образецот од член 2 на овој правилник за механиографска обработка.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-7674/1

26 јуни 1975 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Момчило Цемовиќ, с. р.

ПРЕГЛЕД НА ДАДЕНИТЕ ГАРАНЦИИ НА БАНКАТА И НЕИЗВРШЕНИТЕ ВТАСАНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ИНВЕСТИЦИИ

— во динари —

Реден број	Назив на инвеститорот	Назив на инвестициониот објект	Претсметковна вредност на инвестициониот објект	Зголемување на претсметковната вредност на инвестициониот објект	Вкупно 4+5	Одобрен кредит	Гаранции по кредитот	Гаранции по други извори на финансирање	Неизвршени втасани обврски	
									по кредитот	по гаранцијата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАБЕЛЕШКА: Во колона 9 се внесуваат износите на дадените гаранции од банката на средствата обезбедени од страна на инвеститорот, без гаранциите дадени по кредитот искажан во колона 8 на овој образец.

Во колона 10 се внесуваат неизвршените обврски по кредитите од колона 7, без оглед на тоа дали по нив е дадена гаранција или не.

Во колона 11 се внесуваат неизвршените втасани обврски по гаранција на средствата од колона 9 на овој образец .

(место и датум)

(овластено лице)

502.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75), сојузниот секретар за финансии проиштува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ

Член 1

Корисникот на општествени средства ги утврдува слободните средства за одобрување кредити при изведувањето на инвестиционите и други работи и при испораката на инвестициона опрема на кредит на начинот пропишан со Упатството за начинот за утврдување на просечната годишна вредност на задлихите и за начинот за утврдување на сопствените средства и на кредитите за трајни обртни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/72, 9/73, 70/73 и 40/74).

Член 2

Како доказ дека располага со слободни средства за одобрување на кредитите од член 1 на овој правилник, корисникот на општествени средства поднесува до надлежната Служба на општественото книговодство образец ТОС, кој е отпечатен кон упатството од член 1 на овој правилник и е негов составен дел, пополнет врз основа на состојбата искажана во книговодството последниот ден во месецот што му претходи на месецот во кој се одобрува кредитот.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-7675/1

26 јули 1975 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Момчило Цемовиќ, с. р.

503.

Врз основа на точка 17 од Одлуката за постапката за утврдување и распределба на стоконните контингенти, односно девизните контингенти за увоз на стоки во 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/74 и 4/75), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НА РЕ Д БА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ, ОДНОСНО ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1975 ГОДИНА

1. Во Наредбата за начинот на поднесување на извештаите и документацијата потребни за утврдување и распределба на стоконните контингенти, односно девизните контингенти за увоз на стоки во 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/75) во точка 2 став 1 одредбата под 1 зборовите: „1974 година“ се заменуваат со зборовите: „периодот од 1 април 1974 година до 31 март 1975 година“.

Во став 2 зборовите: „31 јануари“ се заменуваат со зборовите: „30 април“, а зборовите: „1975 година“ — со зборовите: „периодот од 1 април 1975 година до 31 март 1976 година“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Во потврдите на овластената банка за износот на девизниот прилив од одредбата под 1 став 1 на

оваа точка, посебно се искажува девизниот прилив остварен со извозот на стоки врз основа на договорно склучен во смисла на Уредбата за долгорочна производствена кооперација помеѓу домашни организации на здружениот труд и странски лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/73)“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 14010

9 јуни 1975 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
д-р Емил Лудвигер, с. р.

504.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за висувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА ВНСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE ZEIT“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Die Zeit“, број 20 од 9 мај 1975 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/355

19 јуни 1975 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

505.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за премиите за пченица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НА РЕ Д БА

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1975 ГОДИНА

1. Организациите на здружениот труд и земјоделските задруги, што произведуваат пченица сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производители), премијата од член 1 на Законот за премиите за пченица (во натамошниот текст: Законот) ја остваруваат врз основа на барање поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Индивидуалните производители што произведуваат пченица премијата од член 1 на Законот ја остваруваат преку организациите на здружениот труд што вршат преработка или промет на жита (во натамошниот текст: прометните организации) или преку Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата). Прометните организации и Дирекцијата поднесуваат барање за остварување на премијата до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка, и тоа за количествата на пченица

од родот на 1975 година што индивидуалните производители им ги продале и испорачале.

2. Кон барањето од точка 1 став 1 на оваа наредба за исплата на премијата од член 1 на Законот, производителите прилегаат:

1) фактура, односно копија од фактура за продажбата на пченицата од сопствено производство, односно од кооперација со индивидуални земјоделски производители, на прометните организации и на Дирекцијата;

2) доказ дека пченицата им е испорачана на прометните организации или на Дирекцијата (товарен лист, испратница, потврда за приемот и сл.);

3) потврда од подносителот на барањето, потпишана од овластените лица, дека пченицата за која се бара наплата на премијата од член 1 на Законот потекнува од сопствено производство, односно од кооперација со индивидуални земјоделски производители или од индивидуални производители и дека е од родот на 1975 година. Во потврдата мора да биде наведено дека пченицата не потекнува од купување од прометни организации, односно од Дирекцијата;

4) доказ од прометната организација, односно од Дирекцијата дека пченицата ги исполнува условите на квалитетот од член 1 на Законот (потврда и сл.);

5) пресметка на премијата од член 1 на Законот, во која се назначуваат количествата на пченица, износот на премијата за еден килограм и за вкупното количество на пченица.

3. Кон барањето од точка 1 став 2 на оваа наредба за исплата на премијата од член 1 на Законот, прометните организации и Дирекцијата, покрај документацијата од точка 2 на оваа наредба, прилегаат и список на индивидуалните производители од кои ја откупиле пченицата, заверен од овластените лица на подносителите на барањето. Списокот мора да содржи име, презиме и адреса на производителите-

те, како и податок за количеството и за денот на испораката на откупената пченица.

4. Ако Службата на општественото книговодство утврди дека барањата од точка 2 односно од точка 3 на оваа наредба за исплата на премијата од член 1 на Законот во поглед на пресметувањето и потполноста на приложената документација се исправни, го одобрува бараниот износ во корист на жиро-сметката на подносителот на барањето, а на товар на сметката бр. 60811-3273 — Средства за премии за пченица од родот на 1975 година.

5. Производителите, прометните организации и Дирекцијата се должни во своето книговодство да водат уредна и ажурна евиденција и документација за количествата на пченица од родот на 1975 година за која се остваруваат премиите од член 1 на Законот и за остварените премии.

6. Ако кон барањето од точ. 2 и 3 на оваа наредба се прилегаат преписи на оригинални исправи (фактури и др.), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и врз нив мора да биде втиснат печат на подносителот на барањето, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна врз секоја исправа што се поднесува на увид да назначи дека премијата од член 1 на Законот е исплатена.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 8-3263/1
26 јуни 1975 година
Белград

Заменик-претседател,
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
Бранко Турудија, с. р.

506.

Врз основа на член 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службени лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Сојузниот комитет за земјоделство до 30 мај 1975 година издаде дозволи за пуштање во промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозвола на Сојузниот комитет за земјоделство
1	2	3	4
1	ABRU — mamac	Ontsmettingsbedrijf J. Olischlager, Maastricht, Holandija, koro vo Jugoslavija go zastapuva „Зорка“, Хемијска индустрија — Шабац	Привремена дозвола, бр. 2149/5 од 4 ноември 1974 година
2	ACTELLIC-50	Plant Protection Ltd. Fernhurst, England, koro vo Jugoslavija go zastapuva „Interexport“, ООУР Заступање иностраних фирми — Белград	Привремена дозвола, бр. 669/6 од 28 април 1975 година
3	AEROSOL — 50 MF	„Зорка“, Хемијска индустрија — Шабац	Бр. 443/1 од 23 јануари 1975 година
4	AKOTION G-5	„Зорка“, Хемијска индустрија — Шабац	Бр. 442/1 од 23 јануари 1975 година
5	ANIMERT V-101	Philips-Duphar, Amsterdam, Holandija, koro vo Jugoslavija go zastapuva „Галеника“, Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	Бр. 451/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 274/6 од 28 февруари 1973 година, објавена под реден број 2 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање

1	2	3	4
6	ARREX patrone	Celamerck GmbH & Co. Kg, Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „Здравље“ — Лесковац, ООУР за програм Boehringer Ingelheim, Белград	во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/73) Бр. 1599/2 од 20 март 1974 година
7	ASULOX	Rhone-Poulenc, Societe des usines Chimiques, Paris, кого во Југославија го застапува „Уникомерц“. Иноземна заступства, Загреб	Бр. 492/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 260/2 од 6 февруари 1973 година, објавена под реден број 4 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/73)
8	ATROMET — Mg 25	„Радоња“ — Кемиска индустрија — Сисак	Бр. 474/1 од 23 јануари 1975 година
9	BASAGRAN	Badische Anilin & Soda Fabrik A.G., Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува „Прогрес“ — Предузеке за меѓународну трговину, туризам и заступање иностраних фирми, IV робна дирекција — Белград	Бр. 480/1 од 23 јануари 1975 година
10	BASAGRAN — DP	Badische Anilin & Soda Fabrik A. G, Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува „Прогрес“, — Предузеке за меѓународну трговину, туризам и заступање иностраних фирми, IV робна дирекција — Белград	Бр. 481/1 од 23 јануари 1975 година
11	BASFUNGIN	Badische Anilin & Soda Fabrik A.G., Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува „Прогрес“, Предузеке за меѓународну трговину, туризам и заступање иностраних фирми, IV робна дирекција — Белград	Бр. 461/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 221/7 од 20 април 1973 година, објавена под реден број 6 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/73)
12	BASUDIN(R) 40	Siba-Geigy A.G. — Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Застопства, извоз — увоз, сервиси ин консигнације — Љубљана	Бр. 446/1 од 23 јануари 1975 година
13	BENLATE	E.I. Du Pont de Nemours Co; Wilmington, Delaware, USA, кого во Југославија го застапува „Агровојводина“, експорт-импорт — Нови Сад	Бр. 462/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на дозволата од Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-1588/1 од 11 февруари 1971 година и дополнението на дозволата од Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 950/1 од 2 март 1972 година, објавени под реден број 9 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/72)
14	BI — 58 EC	VEB Chemiekombinat Bitterfeld, Berlin, DDR, кого во Југославија го застапува „Интеримпекс“ — Скопје	Привремена дозвола, бр. 1707/5 од 4 декември 1974 година

1	2	3	4
15	CAPTAN 50 — WP	Stauffer Chemical Company, New York, Органско-хемијска индустрија „Наум Наумовски — Борче“, — Скопје	Привремена дозвола, бр. 759/2 од 12 февруари 1975 година
16	CASORON — G	Philips — Duphar B.V., Amsterdam, Холандија, кого во Југославија го застапува „Галеника“. Фармацевтско-хемијска индустрија — Земун	Бр. 491/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на дозволата од Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-8535/3 од 25 август 1971 година, објавена под реден број 15 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/72)
17	COTOFOR ^(R) 80	Ciba-Geigy A G — Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“. Застопства, извоз-увоз, сервиси и консигнације — Љубљана	Привремена дозвола, бр. 756/16 од 19 август 1974 година
18	DICURAN 30 MG	Ciba-Geigy A.G. — Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“. Застопства, извоз-увоз, сервиси и консигнације — Љубљана	Бр. 483/1 од 23 јануари 1975 година
19	DIPEL tm granulat (Bacillus thuringiensis)	Abbot Laboratories, Chicago, USA, кого во Југославија го застапува Abbot Laboratories S.A., Представништво — Белград	Бр. 444/1 од 23 јануари 1975 година
20	DI — TRAPEX	Schering A.G., Berlin, кого во Југославија го застапува „Агротехника“, export-import — Љубљана	Бр. 464/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 2122/1 од 18 мај 1973 година, објавена под реден број 17 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/73)
21	DI — TRAPEX CP	Schering A.G., Berlin, кого во Југославија го застапува „Агротехника“, export-import — Љубљана	Бр. 463/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 2123/1 од 18 мај 1973 година, објавена под реден број 18 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/73)
22	DOSANEX	Sandoz A.G. — Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Велебит“, Иноземна заступства, вањска и унутарња трговина — Загреб	Бр. 493/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 520/4 од 26 април 1972 година, објавена под реден број 24 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/72)
23	DOTAN G-5	Творница фармацевтских и кемијских производа „Плива“ — Загреб	Бр. 619/2 од 3 февруари 1975 година
24	EKATOX — Granulat	Sandoz A.G. — Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Велебит“, Иноземна заступства, вањска и унутарња трговина — Загреб	Бр. 453/2 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на дозволата од Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-601/1 од 19 јануари 1970 година, објавена под реден број 11 на Спи-

1	2	3	4
			сокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/70)
25	FYDULAN-G	Philips Duphar, Amsterdam, Холандија, кого во Југославија го застапува „Галеника“, Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	Привремена дозвола, бр. 1259/2 од 11 март 1975 година
26	FOLIMAT 50% EC	Bayer A.G. Leverkusen, кого во Југославија го застапува Bayer-Pharma Југославија, Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov — Љубљана	Привремена дозвола, бр. 968/3 од 26 април 1974 година
27	FOLPET 50 — WP	Stauffer Chemical Company, New York, кого во Југославија го застапува Органско-хемијска индустрија „Наум Наумовски — Борче“, Скопје	Привремена дозвола, бр. 2332/5 од 10 декември 1974 година
28	FRUTAPON	Chemie Linz AG. — Linz, Австрија, кого во Југославија го застапува Товарна душика — Руше	Привремена дозвола, бр. 510/2 од 28 јануари 1975 година
29	FUNDAL 800	Chering A.G., Berlin, кого во Југославија го застапува „Агротехника“, export-import — Љубљана	Привремена дозвола, бр. 2212/2 од 23 мај 1974 година
30	FUNDAL FORTE — 330	Chering A.G., Berlin, кого во Југославија го застапува „Агротехника“, export-import — Љубљана	Привремена дозвола, бр. 1513/2 од 29 април 1975 година
31	FUNGOCHROM	Кемијски комбинат „Стомос—Katron—Kutrin“, ООУР Заштита биља, Загреб	Бр. 668/9 од 15 април 1975 година
32	GALITION G-5	Фармацеутско-хемијска индустрија „Галеника“ — Земун	Бр. 438/1 од 23 јануари 1975 година
33	GALITION G-10	Фармацеутско-хемијска индустрија „Галеника“ — Земун	Бр. 439/1 од 23 јануари 1975 година
34	GESAPRIM ^(R) 25 mikrogranulat	Siba-Geigy AG, Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Застопства, извоз-увоз, сервиси ин консигнације, Љубљана	Бр. 486/1 од 23 јануари 1975 година
35	GESAPRIM ^(R) FORTE 25 MG	Siba-Geigy AG, Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Застопства, извоз-увоз, сервиси ин консигнације, Љубљана	Бр. 484/1 од 23 јануари 1975 година
36	GESAPRIM ^(R) FORTE 500 tekući	Siba-Geigy AG, Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Застопства, извоз-увоз, сервиси ин консигнације, Љубљана	Бр. 487/1 од 23 јануари 1975 година
37	GESAPRIM ^(R) MULTI 25 MG	Siba-Geigy AG, Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Застопства, извоз-увоз, сервиси ин консигнације, Љубљана	Бр. 485/1 од 23 јануари 1975 година
38	HYVAR — X-Bromacil	E. I Du Pont de Nemours Co; Wilmington, Delaware, USA, кого во Југославија го застапува „Агро-водолина“ export-import — Нови Сад	Бр. 489/1 од 28 април 1975 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 1168/1 од 15 март 1973 година, објавена под реден број 22 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/73)
39	HOSTATHION EC-40	Farbwerke Hoechst AG. — Frankfurt/M., кого во Југославија го застапува „Југохемија“, Предузеќе за спољну и унутрашњу трговину и производњу — Белград	Бр. 452/1 од 23 јануари 1975 година

1	2	3	4
40	KILVAL	Rhone-Poulenc, Societe des usines Chimiques, Paris, кого во Југославија го застапува „Уникомерц“, Иноземна заступства, Загреб	Привремена дозвола, бр. 1658/9 од 22 мај 1974 година
41	KINOLAT-15	La Quinoleine — Paris, кого во Југославија го застапува „Галеника“, Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	Привремена дозвола, бр. 238/5 од 19 април 1974 година
42	KINOLAT V-4-X	La Quinoleine — Paris, кого во Југославија го застапува „Галеника“, Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	Привремена дозвола, бр. 317/4 од 29 април 1974 година
43	QUIRITOX	Polanz, Samen — Fach und Gros-handlung, Ried, Аустрија, кого во Југославија го застапува Товарна душка — Руше	Бр. 467/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 3184/6 од 7 декември 1973 година, објавена под реден број 37 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/74)
44	LANNATE 25-W Methomyl	E. I. Du Pont de Nemours Co; Wilmington, Delaware, USA, кого во Југославија го застапува „Агро-војводина“, export-import, Нови Сад	Бр. 450/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 965/2 од 13 февруари 1972 година и дополнението на таа дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство бр. 965/7 од 6 април 1972 година, објавени под реден број 46 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/72)
45	LANNATE Methomyl	E. I. Du Pont de Nemours Co; Wilmington, Delaware, USA, кого во Југославија го застапува „Агро-војводина“, export-import, Нови Сад	Бр. 449/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 968/2 од 13 март 1972 година и дополнението на таа дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство бр. 968/7 од 6 април 1972 година, објавени под реден број 47 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/72)
46	LEKINOL 15	„Лек“, Товарна фармацевтских и кемичних izdelkov — Љубљана	Бр. 466/1 од 23 јануари 1975 година
47	LEKTAN F-50	„Лек“, Товарна фармацевтских и кемичних izdelkov — Љубљана	Бр. 458/1 од 23 јануари 1975 година
48	LEKTAN K-50	„Лек“, Товарна фармацевтских и кемичних izdelkov — Љубљана	Бр. 459/1 од 23 јануари 1975 година
49	MIKROLUKS	Procida — Produits chimiques industriels et agricoles, Marseille, Франција, кого во Југославија го застапува Органско-хемијска индустрија „Наум Наумовски — Борче“ — Скопје	Привремена дозвола, бр. 1567/5 од 19 август 1974 година
50	MOCAP(R) — G	Sandoz A.G. — Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Велебит“, Заступство иностраних фирми — Загреб	Привремена дозвола, бр. 390/6 од 19 август 1974 година

1	2	3	4
51	MONOSAN — S	„Галеника“, Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	Бр. 470/1 од 23 јануари 1975 година
52	MOROGAL	„Жупа“, Хемијска индустрија — Крушевац	Бр. 476/1 од 23 јануари 1975 година
53	MOROGAL Kombi CMD	„Жупа“, Хемијска индустрија — Крушевац	Бр. 477/1 од 23 јануари 1975 година
54	NEXION G-3	Celamerck GmbH & Co. Kg, Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „Здравље“ — Лесковац, ООУР за програм Boehringer, Ingelheim, Белград	Бр. 445/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 4150/7 од 28 декември 1973 година, објавена под реден број 42 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/74)
55	NEOSAN S	„Галеника“, Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун	Бр. 471/1 од 23 јануари 1975 година
56	NORTRON	Fisons Ltd., Agrochemical Division Harston, Cambridge, England, кого во Југославија го застапува „Жупа“, Хемијска индустрија — Крушевац	Привремена дозвола, бр. 377/6 од 21 март 1975 година
57	NUVAN ^(R) 7	„Ciba-Geigy“ A.G. Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Застопства, извоз-увоз, сервиси ин консигнације — Љубљана	Привремена дозвола, бр. 3018/2 од 6 јуни 1974 година
58	OMITE 57 E	Uniroyal Chimica S.p.A. — Torino, Италија, кого во Југославија го застапува „Агротехника“, export-import — Љубљана	Привремена дозвола, бр. 1173/2 од 13 март 1975 година
59	PHOSVEL EC 36 ^{0/0}	Velsicol Chemical Corporation, Shicago, USA, кого во Југославија го застапува „Интеримпекс“ — Скопје	Бр. 455/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство бр. 2612/1 од 26 јуни 1973 година, објавена под реден број 47 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/74)
60	PRIMOR WP — 50	Plant Protection Ltd. — Fernhurst, England, кого во Југославија го застапува „Interexport“, ООУР Заступање иностраних фирми — Белград	Привремена дозвола, бр. 1308/2 од 28 април 1975 година
61	PLANTIFOG-CZ	Procida — Produits chimiques industriels et agricoles, Marseille, Франција, кого во Југославија го застапува Органско-хемијска индустрија „Наум Наумовски — Борче“ — Скопје	Привремена дозвола, бр. 1565/5 од 19 август 1974 година
62	PLANTIFOG-M	Procida — Produits chimiques industriels et agricoles, Marseille, Франција, кого во Југославија го застапува Органско-хемијска индустрија „Наум Наумовски — Борче“ — Скопје	Привремена дозвола, бр. 1566/4 од 19 август 1974 година
63	PLICTALIN 25-W	Dow Chemical Europe S.A. Zürich, кого во Југославија го застапува Хемијски комбинат „Chromos—Katran—Kutrilin“, ООУР заштита биља — Загреб	Бр. 448/1 од 23 јануари 1975 година

1	2	3	4
64	PROMETRIN 50 Pliva	„Плива“ — Творница фармацевтско кемичких производа — Загреб	Бр. 473/1 од 23 јануари 1975 година
65	RADOSAN — M	„Радоња“ Кемичка индустрија — Сисак	Бр. 465/1 од 23 јануари 1975 година
66	RATOX — mamak	„Радоња“ Кемичка индустрија — Сисак	Бр. 457/1 од 23 јануари 1975 година
67	SENCOR	Bayer AG, Leverkusen — СР Германија, кого во Југославија го застапува „Bayer — Pharma“ Jugoslavija, Товарна фармацевтских ин кемичких изделков — Љубљана	Бр. 482/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 1169/1 од 15 март 1973 година, објавена под реден број 33 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/73)
68	SIMATROL S-50	„Зорка“, Хемичка индустрија — Шабац	Бр. 475/1 од 23 јануари 1975 година
69	SUFFIX 20% EC	Shell International Petroleum Company Ltd., London, Велика Британија, кого во Југославија го застапува „Астра“, Подузеке за меѓународну трговину и заступства — Загреб	Бр. 494/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 1825/1 од 25 април 1973 година, објавена под реден број 35 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/73)
70	TETRATOX — 50	„Diana“, George Servos & Co. — Thessaloniki, Грција, кого во Југославија го застапува „Агрохемизација“, export-import, Скопје	Бр. 447/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 438/1 од 23 јануари 1973 година, објавена под реден број 36 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/73)
71	TIOZIN ULJE	„Зорка“, Хемичка индустрија — Шабац	Бр. 460/1 од 23 јануари 1975 година
72	TORDON 101	Dow Chemical Company S.p.A., Milano, Italia, кого во Југославија го застапува „Галеника“, Фармацеутско-хемичка индустрија — Земун	Привремена дозвола, бр. 1571/2 од 28 март 1975 година
73	TRASAN S	„Галеника“, Фармацеутско хемичка индустрија — Земун	Бр. 472/1 од 23 јануари 1975 година
74	TREFLAN	Eli Lillyand Company Indianapolis, USA, кого во Југославија го застапува „Индустријаимпорт“, Предузеке за спољну трговину Титовград, ООУР — Београд — Белград Радне јединице Нови Сад — Нови Сад	Бр. 490/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на дозволата од Сојузниот секретаријат за стопанство, бр. 9-2062/1 од 19 февруари 1969 година, објавена под реден број 45 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во прометот на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/69)
75	TRIBUNIL WP 70	Bayer A.G. Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma“ Jugoslavija, Товарна фармацевтских ин кемичких изделков — Љубљана	Привремена дозвола, бр. 1171/2 од 11 март 1975 година

1	2	3	4
76	TRIFLORAN 25	„Diana“, George Servos & Co. — Thessaloniki, Грција, кого во Југославија го застапува „Агрохемизација“, export-import, Скопје	Бр. 488/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 440/1 од 23 јануари 1973 година, објавена под реден број 40 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/73)
77	TRIPION CB	Sipcam, Milano, Италија, кого во Југославија го застапува „Generalexport“ Подузеќе за вањску и унутрашњу трговију, туризам и зрачни саобраќај — Белград, Дирекција за СР Хрватску — Загреб	Привремена дозвола, бр. 1482/5 од 22 мај 1974 година
78	U 46 — DP Fluid	Badische Anilin & Soda Fabrik, AG. — Ludwigshafen, кого во Југославија го застапува „Прогрес“ — ООУР Hemotex, IV робна дирекција — Белград	Привремена дозвола, бр. 1466/2 од 18 март 1975 година
79	USTINEX — Spezial	Bayer A.G. Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Jugoslavia“, Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov — Љубљана	Привремена дозвола бр. 790/3 од 11 март 1975 година
80	VENZAR Lenacil	E.I. Du Pont de Nemours Co; Wilmington, Delaware, USA, кого во Југославија го застапува „Агровојводина“, export-import — Нови Сад	Бр. 495/1 од 23 јануари 1975 година, со што престанува важењето на дозволата од Сојузниот секретаријат за земјоделство, бр. 318/2 од 6 февруари 1973 година, објавена под реден број 41 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/73)
81	VOLATON G-5%	Товарна кемичних izdelkov „Пинус“ — Раче при Марибору	Бр. 440/1 од 23 јануари 1975 година
82	VOLATON G-10%	Товарна кемичних izdelkov „Пинус“ — Раче при Марибору	Бр. 441/1 од 23 јануари 1975 година
83	VONDOZEB	Vondelingeplat Fabriek Van Chemische Producten — Rotterdam, Холандија, кого во Југославија го застапува „Радоња“, Кемиска индустрија — Сисак	Привремена дозвола, бр. 1221/2 од 7 март 1975 година
84	ZOLONE P-4	Rhone-Poulenc, Societe des usines Chimiques, Paris, кого во Југославија го застапува „Уникомерц“, Иноземна заступства — Загреб	Бр. 454/1 од 23 јануари 1975 година
85	ZITOKOR Kombi DMA	„Жупа“, Хемиска индустрија — Крушевац	Бр. 479/1 од 23 јануари 1975 година
86	ZITOKOR MA	„Жупа“, Хемиска индустрија — Крушевац	Бр. 478/1 од 23 јануари 1975 година

Бр. 2834/1

11 мај 1975 година
БелградПретседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,

Иво Куштрак, с. р.

507.

Врз основа на член 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А НА КОИ ИМ Е ИЗВРШЕНА ПРОМЕНА НА ИМЕТО

Сојузниот комитет за земјоделство изврши промена на името на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на производителот	Дозволата за промет ја издал	Дозволата за промет е објавена на во списокот на средствата за заштита на растенијата (број на „Службен лист на СФРЈ“ и реден број на списокот)	Промената на името ја извршил Сојузниот комитет за земјоделство, со решение	Нов назив на средството	
1	ATRAMAT 40 — FP	„Зорка“, Хемијска индустрија — Шабац	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 498/1 од 23 јануари 1974 година	16/74 — 5	бр. 3927/2 од 22 август 1974 година	ZORAMAT FP — 40
2	ATRAMAT S — 47	„Зорка“, Хемијска индустрија — Шабац	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 543/1 од 3 февруари 1972 година	56/72 — 6	бр. 3921/2 од 22 август 1974 година	ZORAMAT S — 47
3	CARAGARD (R) 3587	Siba — Geigy A.G. — Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Застопства, извоз-увоз, сервиси ин консигнације — Љубљана	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 1525/1 од 6 април 1973 година	35/73 — 11	бр. 3494/2 од 8 јули 1974 година	CARAGARD (R) Combi A 50

Бр. 2835/1
11 мај 1975 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за земјоделство,
Иво Куштрак, с. Ф.

508.

Врз основа на член 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А НА КОИ ИМ Е ИЗВРШЕНА ПРОМЕНА НА НАЗИВОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ

Сојузниот комитет за земјоделство изврши промена на називот на производителот на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Досегашен назив на производителот	Дозволата за промет ја издал	Дозволата за промет е објавена во списокот на средствата за заштита на растенијата (број на „Службен лист на СФРЈ“ и реден број на списокот)	Промената на називот на производителот ја извршил Сојузниот комитет за земјоделство, со решение	Нов назив на производителот
1	2	3	4	5	6	7
1	BANVEL — — DP	Österreichische Stickstoffwerke A .G. — Linz, кого во Југославија го застапува Товарна душка — Руше	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 519/1 од 23 јануари 1974 година	16/74 — 10	бр. 519/2 од 10 декември 1974 година	Chemie Linz A. G. — Linz, кого во Југославија го застапува Товарна душка — Руше

1	2	3	4	5	6	7
2	DICOFLUID — DP	Österreichische Stickstoffwerke A.G. — Linz, кого во Југославија го застапува Товарна душика — Руше	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 516/1 од 23 јануари 1974 година	16/74 — 19	бр. 516/3 од 10 декември 1974 година	Chemie Linz A. G. — Linz, кого во Југославија го застапува Товарна душика — Руше
3	DICOFLUID — MP Combi	Österreichische Stickstoffwerke A.G. — Linz, кого во Југославија го застапува Товарна душика — Руше	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 497/1 од 23 јануари 1974 година	16/74 — 20	бр. 497/3 од 10 декември 1974 година	Chemie Linz A. G. — Linz, кого во Југославија го застапува Товарна душика — Руше
4	HEROPUR	Österreichische Stickstoffwerke A.G. — Linz, кого во Југославија го застапува Товарна душика — Руше	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 436/1 од 23 јануари 1973 година	35/73 — 23	бр. 5366/1 од 10 декември 1974 година	Chemie Linz A. G. — Linz, кого во Југославија го застапува Товарна душика — Руше
5	NOPON 11E	Österreichische Stickstoffwerke A.G. — Linz, кого во Југославија го застапува Товарна душика — Руше	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 437/1 од 23 јануари 1973 година	35/73 — 27	бр. 5365/1 од 10 декември 1974 година	Chemie Linz A. G. — Linz, кого во Југославија го застапува Товарна душика — Руше

Бр. 2836/1
11 мај 1975 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за земјоделство,
Иво Куштрак, с. р.

509.

Врз основа на член 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А НА КОИ ИМ Е ИЗВРШЕНА ПРОМЕНА НА ЗАСТАПНИЦИТЕ

Сојузниот комитет за земјоделство изврши промена на застапниците на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на производството	Назив на производителот	Дозволата за промет ја издал	Дозволата за промет е објавена во списокот на средствата за заштита на растенијата (број на „Службен лист на СФРЈ“ и реден број на списокот)	Поранешен застапник	Промената на застапникот ја извршил Сојузниот комитет за земјоделство со решение	Сегашен застапник
1	2	3	4	5	6	7	8
1	COSAN	Riedel de Haen A.G. Seelze bei Hannover	Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 1618/2 од 2 декември 1968 година	7/71 — II — 14	„Commerce“, Застопства, сервиси и консигнације — Љубљана	бр. 3945/2 од 22 август 1974 година	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац

1	2	3	4	5	6	7	8
2	DETIJA GAS EX — B	Dr Werner Frey- berg. Chemische Fabrik — Wein- heim	Сојузниот секре- таријат за зем- јоделство под бр. 882/1 од 25 фе- врвари 1972 го- дина	56/72 — 20	„Житозајед- ница“, По- словно удру- жење радних организација за производ- њу, промет и прераду жи- тарица и бра- шна — За- греб	бр. 1023/5 од 29 мај 1975 година	„Радоња“ Кемијска Индустри- ја — Сисак

Бр. 2837/1
11 мај 1975 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за земјоделство,
Иво Куштрак, с. р.

510.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА БОСАНСКИ НОВИ, СО СЕДИШТЕ ВО ПОШТАТА БАЊА ЛУКА

1. Се укинува Царинската испостава на Царинарницата Босански Нови, со седиште во Поштата Бања Лука.

2. Работите на укинатата Царинска испостава на Царинарницата Босански Нови, со седиште во Поштата Бања Лука, ги презема Царинската испостава на Царинарницата Сараево, со седиште во Поштата Сараево.

3. Царинската испостава од точка 1 на ова решение престанува со работата на 31 јули 1975 година.

03.01 Бр. 6594/2
26 јуни 1975 година
Белград

Директор
на Сојузната управа
за царини,

Кемал Тарабар, с. р.

511.

Врз основа на член 137 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73), по претходно прибавено мислење од носителите на правата на користење на аеродромите, директорот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба издава

НАРЕДБА

ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ ЗА ЈАВЕН ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат редовно отворени за јавен воздушен сообраќај, и тоа

Воздухопловно пристаниште	Во зимски период (од 1 ноември до 31 март)		Денови				Во летен период (од 1 април до 31 октомври)		Денови							
	од часот	до часот	1 — понеделник	2 — вторник	3 — среда	4 — четврток	5 — петок	6 — сабота	7 — недела	1 — понеделник	2 — вторник	3 — среда	4 — четврток	5 — петок	6 — сабота	7 — недела
„Београд“	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7				05,00	23,00	1,2,3,4,5,6,7							
„Загреб“	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7				05,00	23,00	1,2,3,4,5,6,7							
„Сплит“	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7				05,00	23,00	1,2,3,4,5,6,7							
„Љубљана“	06,00	21,00	1,2,4,6				06,00	21,00	1,2,4,6							
	06,00	23,00	3,5,7				06,00	23,00	3,5,7							
„Дубровник“	07,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7				06,00	23,00	1,2,3,4,5,6,7							
„Титоград“	06,00	20,00	1,2,3,4,5,6,7				06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7							
„Сарајево“	07,00	21,00	1,2,3,4,5,6,7				06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7							
„Скопје“	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7				06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7							
„Тиват“	06,30	Половина час по заоѓањето на сонцето	1,2,3,4,5,6,7				Половина час пред изгревот по заоѓањето на сонцето	Половина час на сонцето	1,2,3,4,5,6,7							

1	2	3	4	5	6	7
„Охрид“	06,00	14,00	1,2,3,4,5	05,00	21,00	1,2,3,4,5,6,7
„Задар“	08,00 18,30	09,00 20,30	1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7	06,00	21,00	1,2,3,4,5,6,7
„Ријека“	06,30 18,30	08,00 20,00	1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7	06,30	21,00	1,2,3,4,5,6,7
„Пула“	05,30 20,00 13,30 15,30	07,00 22,00 15,30 17,30	1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 2 4	05,00	22,30	1,2,3,4,5,6,7
„Приштина“	06,30 18,00 06,30 18,00	09,30 20,30 14,00 20,00	1,3,4,5,7 1,2,3,4,5 2 7	05,30 18,30 05,30 05,30 05,00	12,00 21,00 14,00 08,00 07,00	1,3 1,2,3,4,5,6,7 2 4,5 6,7
„Мостар“	18,00 08,00 08,00	20,00 16,00 10,00	1,2,3,4,5,6 1,2,3,5 4,6	08,00	20,00	1,2,3,4,5,6,7

2. Воздухопловното пристаниште мора да биде отворено за јавен воздушен сообраќај и по истекот на времето определено во точка 1 на оваа наредба а до слетувањето на воздухопловот што задоцнил поради непредвидени околности на слетувањето, ако воздухопловот од претходното пристаниште полетал во времето определено во точка 1 на оваа наредба, со тоа што службата за контрола на летањето за таквото задоцнување да го извести носителот на правото на користење на воздухопловното пристаниште.

Носителот на правото на користење на воздухопловното пристаниште е должен да му овозможи слетување на воздухопловот и да изврши негово прифаќање и по времето определено во точка 1 на оваа наредба ако воздухопловот на тоа воздухопловно пристаниште слетува поради виша сила или нужда, со тоа што за тоа да биде известен носителот на правото на користење на воздухопловното пристаниште.

3. Воздухопловните пристаништа „Београд“, „Загреб“ и „Сплит“ во времето од 23,00 до 05,00 часот ќе обезбедат служба за брза помош, противпожарна служба и служба за прифаќање и испраќање во потребниот обем, во согласност со важечките прописи.

4. Воздухопловното пристаниште може да биде отворено и по времето определено во точка 1 на оваа наредба ако со тоа се согласи носителот на правото на користење на воздухопловното пристаниште.

Барањето воздухопловното пристаниште да биде отворено и вон од времето определено во точка 1

512.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕТАЛНА ПОСАТКА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 25 март 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за метална посатка, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при условите на продажба што се наведени во Спогодбата, во просек до 25%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата, со тоа што новите цени да важат како цени во продажба на мало.

на оваа наредба му се поднесува на носителот на правото на користење на воздухопловното пристаниште најдоцна 24 часа порано.

Службата за контрола на летањето на воздухопловното пристаниште е должна во случаите од став 1 на оваа точка да ги извести органите на управата на воздухопловното пристаниште.

Воздухопловните пристаништа „Дубровник“, „Љубљана“, „Тиват“, „Скопје“, „Мостар“ и „Сарајево“ мораат да бидат отворени и по времето определено во точка 1 на оваа наредба во согласност со потребите за прифаќање и испраќање на воздухоплови наменети за превоз на пошта, под условите од точ. 3 и 4 на оваа наредба.

5. Времето од точка 1 на оваа наредба се смета според југословенското време (средноевропско време).

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени за јавен воздушен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/74 и 17/74).

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

04 бр. 987/1

6 јуни 1975 година

Белград

Директор
на Сојузната управа за
цивилна воздушна
пловидба,

Љубиша Кургус, с. р.

Цените од став 1 на оваа точка важат како цени во продажба на мало, без данокот на промет, вклучувајќи ја и амбалажата. Во тие цени е вклучен работот од 8% за покритие на трошоците во прометот на големо, како и работот од 18% за покритие на трошоците во прометот на мало.

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4256 од 27 јуни 1975 година.

3. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Емо“ — Целје, „Металац“ — Горни Милановац, „Горица“ — Дуго Село, „Борис Кидрич“ — Струга, „Јединство“ — Бачка Паланка и „Металија“ — Суботица.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 43 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

513.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КЕРАМИКА И ПОРЦЕЛАН ЗА ДОМАКИНСТВО И УГОСТИТЕЛСТВО**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 4 март 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за керамика и порцелан за домаќинство и угостителство, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при условите на продажбата, што се наведени во Спогодбата, до 15%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1687 од 26 јуни 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Југокерамика“ — Загреб, „Борис Кидрич“ — Титов Велес, „Неметали“ — Заечар и Керамична индустрија — Либое.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Центропром“ — Белград, „Кристал-импорт“ — Белград, ПРК „Београд“ — Белград, ОТП — Загреб, „Партизан“ — Чачак, „Агропромет“ — Ниш, „Стекло“ — Љубљана, „Бродокомерц“ — Риека, „Далма“ — Сплит, „Метал“ — Бања Лука, „Крушевац-промет“ — Крушевац, „Инекс“ — Белград, „Техномеркатор“ — Целје, „Интерпромет“ — Скопје, „Меркур-импорт“ — Скопје, „Трипромет“ — Лесковац, „Истра“ — Пула, „Грич“ — Загреб, „Технопрема“ — Белград, „Минчета“ — Дубровник, „Југобиоро“ — Белград, „Даб“ — Титов Велес и „Хит“ — Мостар.

514.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БАЗНИ, ШАМОТНИ, СИЛИКА И ДОЛОМИТНИ ОГНООПТОРНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 4 февруари 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за базни, шамотни силика и доломитни огноотпорни производи, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 12%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1688 од 27 јуни 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 5 февруари 1975 година.

Претставници на производителите: „Магнохром“ — Кралево, „Шамот“ — Аранѓеловац, „Силика“ — Гостивар, „Кремен“ — Ново Место, „Термит“ — Домжале и „Загорка“ — Бедековчина.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје и „Ватростална“ — Зеница.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за начинот за водење евиденција и за начинот за изработка на билансот на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка и за извештајот за извршувањето на тој биланс („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75), се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА**НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗРАБОТКА НА БИЛАНСОТ НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА И ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ТОЈ БИЛАНС**

Во член 16 наместо зборовите: „осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“ треба да стои: „на 1 јули 1975 година“.

Во образецот БПС — Биланс на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка за 197— година, над десната страна од заглавјето треба да се додадат изоставените зборови: „во илјади динари“, а во редниот број 55 наместо: „(44+49+53)“ треба да стои: „(45+50+54)“.

Во образецот БИС — Извештај за извршување на билансот на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка за период од 1 јануари до _____ 197— година, над десната страна од заглавјето треба да се додадат изоставените зборови: „во илјади динари“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 30 јуни 1975 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПЕРУ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПЕРУ

I

Се отповикува

Коле Чашуле од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Перу.

II

Се назначува

Лука Солдик, ополномоштен министер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Перу.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 8

17 јуни 1975 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОР

За главен сојузен девизен инспектор се назначува Јаким Спиrowsки, поранешен потсекретар во Сојузниот секретаријат за финансии.

Е. п. бр. 473

19 јуни 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џежал Биедиќ, с. р.

ПОМИЛУВАЊА

Врз основа на член 315 точка 9 од Уставот на СФРЈ, во врска со член 11 од Законот за помилување и член 85 од Кривичниот законик, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Се ослободуваат од понатамошно извршување на изречената односно порано намалената казна строг затвор или малолетнички затвор:

Акимовиќ Милорад Зорка, Акимовиќ Живан Живорад, Аневски Благое Драган, Атанасковиќ Стојан Михајло;

Бабиќ Алија Ахмет, Баиќ Никола Раде, Баџац Јован Светозар, Батановиќ Матија Зоран, Беќири Исљам Риза, Боро Стојан Неѓо, Вожик Боее Благое, Вожик Иван Гуро, Врешчак Јожеф Здравко;

Цикотиќ Осман Дуљо, Цветковиќ Урош Ненад;

Чалиќ Јован Милан, Челебиќ Благога Никола, Чолиќ Боривоје Љубомир;
Курчин Миладин Бошко;

Дамјановиќ Живорад Петар, Дмитриовиќ Миле Душан, Дурмиши Рушан Казим;

Џоковиќ Сава Гвозден;

Ефтимов Тодор Методије;

Гардиновачки Горѓе Жељко, Гашипар Коломан Милан, Гициќ Драгутин Александар, Грабеж Горѓе Милан;

Хаџовиќ Рама Хамза, Хајлини Миран Фериз, Харба Сулејман Нијаз, Хрвиќ Месуд Суљо, Хусикиќ Салих Јусуф;

Икановиќ Заим Шериф, Ирге Шандор Шимон, Ишљами Реџеп Мефаил;

Јанковиќ Тима Стеван, Јездиќ-Француски Паја Коста, Јовановиќ Наќко Гуро, Јовановиќ Сава Миливој, Јовановски Никче Темелко, Јуриќ Божа Стева, Јусиќ Смајо Февзо;

Каличани Кадруш Хајрулах, Калугерски Милош Милош, Карикаш Марко Томо, Катанчиќ Петар Марија, Керошевиќ Мија Иво, Ковачевиќ Лука Илија, Ковачевиќ Лазар Јелица, Кришто Стипе Мирко, Кујуниќ Гавра Антун, Куловиќ Ахмет Реџо, Кундит Иван Ивица;

Лакиќ Гуро Саво, Лејкиќ Милосав Тома;

Маѓо Абид Хафиз, Малбашиќ Петар Марко, Марковиќ Милан Миливој, Мартиќ Петар Драган, Мартиновски Алекса Роме, Матејиќ Милан Илија, Мезеи Јанош Јанош, Мијаиловиќ Светозар Ангелина, Мијаиловиќ Божидар Миливоје, Милосављевиќ Добривоје Раде, Мишев Рајка Стево, Митровиќ Димитрие Здравко, Млинар Чедомир Бора, Мочиќ Милутин Милош, Мурсељи Суљо Шабан;

Перичин Радован Милан, Петаковиќ Никола Димитрие, Петриќ Матија Мирослав, Петровиќ Јандрија инж. Илија, Петровиќ Стеван Тихомир, Плушкоски Риста Спасое;

Раденовиќ Драгиша Милица, Радончиќ Заја Кадрија, Радуловиќ Јован Росанда, Рахимиќ Ибро Мујо, Рончевиќ Мирко Милосав, Ротер Иван Томислав, Рукавина Антун Фрањо;

Салаи Имре Имре, Старич Јанез Јоже, Стојиљковиќ Живоин Вукадин, Стопар Лудвик Алојз Суљевиќ Амет Фета;

Шајн Никола Миша, Шатри Селим Назир, Шишиќ Беќир Осман, Шкориќ Данило Душан, Штефек Звонко Стјепан, Штих Франц Франц;

Трајков Илија Слободан, Трпчевски Ристо Зоран;

Весиќ Филип Богољуб;

Врановац Драгослав Југослав, Вртачник Марија Станислав;

Закировиќ Бекта Бего, Зајц Антон Стане, Зеќири Алим Керим, Змазек Алојз Иван;

Живковиќ Милорад Милутин.

II

Им се намалува изречената односно порано намалената казна строг затвор, или малолетнички затвор на:

Абдиќ Дервиш Хашим, од 7 (седум) на 6 (шест) години строг затвор;

Акимовиќ Горѓе Груја, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Адамовиќ Живомир Небојша, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;

Адеми Селим Миљалим, од 5 (пет) на 4 (четири) години строг затвор;

Ахметковиќ Назиф Нурко, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;

Ајвазова Абдуш Фатима, од 10 (десет) на 8 (осум) години строг затвор;

Ајвазовиќ Исмаил Хасан, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Алексијевиќ Божидар Миодраг, од 6 (шест) на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Алексиќ Милун Спасое, од 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци на 11 (единаесет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Алими Лиман Дурак, од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;

Алтановски Ефтим Анастас, од 5 (пет) на 4 (четири) години строг затвор;

Ангелов Вељан Милисав, од 4 (четири) на 3 (три) години строг затвор;

Ангеловски Стојан Горѓе, од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години строг затвор;

Антиќ Радомир Јован, од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;

Антонијевиќ Обрен Петар, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години строг затвор;

Арамбашиќ Стипе Марица, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Аргиров Андон Благое, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Арсеновиќ Милан Бошко, од 1 (една) година и 10 (десет) месеци на 1 (една) година и 4 (четири) месеци затвор;

Ашкраба Салка Миралем, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Авдовиќ Шефко Махмут, од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;

Аврамовиќ Давид Миодраг, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;

Вадањак Фрања Милета, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Бајрами Ејуп Казим, од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;

Балог Јован Герѓа, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;

Балтиќ Узир Хасан, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Баљак Лука Иван, од 11 (единаесет) на 9 (девет) години строг затвор;

Бан Јосип Јосип, од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;

Банчевиќ Раде Милан, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Батиќ Хашима Хашим, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Баришиќ Иван Стјепан, од 6 (шест) години и 6 (шест) месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Батиќ Маријан Гојко, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години строг затвор;

Беќири Мурат Нуредин, од 15 (петнаесет) на 14 (четиринаесет) години строг затвор;

Беиќ Алија Амдија, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Бели Пјетро Нуо, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Бертовиќ Антун Јурај, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;

Бериша Ибрахим Исак, од 8 (осум) на 7 (седум) години строг затвор;

Бериша Цемо Руши, од 5 (пет) на 4 (четири) години строг затвор;

Бешиќ Михаило Воислав, од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;

Вици Лалиќ Ејуп, од 6 (шест) на 5 (пет) години малолетнички затвор;

Вињаку Муслија Кадрија, од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;

Битиќи Шабана Бајрам, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;

Благовоевиќ Станко Лука, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;

Богдановиќ Риста Душан, од 4 (четири) на 3 (три) години строг затвор;

Богичевиќ Воин Стојадин, од 9 (девет) на 7 (седум) години строг затвор;

Богоевиќ Драгослав Радован, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;

Бојај Реџена Алија, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;

Бојај Тахир Мухамед, од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;

Бојај Тахир Муса, од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;

Божик Јова Илија, од 3 (три) на 2 (две) години строг затвор;

Божик Никола Петар, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години строг затвор;

Брахич Рагип Селим, од 20 (дваесет) на 17 (седумнаесет) години строг затвор;

Брајковиќ Драгиша Братислав, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Бралик Јусуф Зејнел, од 6 (шест) на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Бркиќ Ибро Касим, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;

Бркиќ Радивоје Станислав, од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 5 (пет) години строг затвор;

Буњаку Спира Даница, од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;

Буњоши Хисен Мустафа, од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 5 (пет) години строг затвор;

Џибулиќ Стјепан Иван, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Џрепајски Родољуб Станимир, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;

Џрвиќ Матија Бранка, од 10 (десет) на 8 (осум) години строг затвор;

Џветковиќ Јосип Трајко, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Џвијановиќ Јова Душан, од 10 (десет) на 9 (девет) години строг затвор;

Џакалик Адам Степа, од 7 (седум) на 6 (шест) години строг затвор;

Џатиќ Мујо Салих, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години строг затвор;

Џаушевиќ Емин Фајко, од 8 (осум) години и 6 (шест) месеци на 7 (седум) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Џаушевиќ Ибрахим Нариз, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Џекиќ Мехмед Осман, од 8 (осум) години и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Џивиќ Рамо Нурија, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;

Џобанин Славко Живан, од 3 (три) на 2 (две) години малолетнички затвор;

Џуниќ Васо Стеван, од 6 (шест) на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Коровиќ Казим Вајрам, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година и 2 (два) месеци строг затвор;

Џакиќ Абид Љутви, од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;

Џакај Хаџија Цена, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;

Џавидовиќ Никола Мирослав, од 6 (шест) на 5 (пет) години строг затвор;

Џелиќ Хусо Авди, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Џеумиќ Хасан Мустафа, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година строг затвор;

Димитриевиќ Никола Димитрие, од 3 (три) на 2 (две) години строг затвор;
 Димитриевиќ Вукое Зоран, од 10 (десет) на 9 (девет) години строг затвор;
 Димовиќ Стеван Матија, од 10 (десет) на 9 (девет) години строг затвор;
 Доминиковиќ Јозо Мирко, од 1 (една) година на 8 (осум) месеци строг затвор;
 Дончев Стефан Станојко, од 1 (една) година и 10 (десет) месеци на 1 (една) година и 4 (четири) месеци затвор;
 Дропа Обрад Васа, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Дудиќ Грујица Јока, од 6 (шест) на 5 (пет) година и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Дакај Аљуш Дервиш, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Џаџеровиќ Омер Мехмед, од 7 (седум) на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Џамбазов Александар Митко, од 8 (осум) на 7 (седум) години строг затвор;
 Џамбеговиќ Алмас Рамиз, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Џанија Тома Ѓура, од 5 (пет) на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Џемаили Велет Иснифарис, од 5 (пет) на 4 (четири) години строг затвор;
 Џигал Џемил Хуснија, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години строг затвор;
 Ѓорѓевиќ Радомир Будислав, од 12 (дванаесет) години и 10 (десет) месеци на 11 (единаесет) години и 10 (десет) месеци строг затвор;
 Ѓорѓевиќ Милан Добромир, од 10 (десет) на 9 (девет) години строг затвор;
 Ѓорѓевиќ Добривоје Душан, од 3 (три) на 2 (две) години строг затвор;
 Ѓорѓевиќ Богољуб Петар, од 3 (три) на 2 (две) години строг затвор;
 Ѓорѓевиќ Милош Станимир, од 4 (четири) на 3 (три) години строг затвор;
 Ѓорѓевиќ Стојмен Воислав, од 14 (четрнаесет) на 13 (тринаесет) години строг затвор;
 Ѓорѓиев Димитар Михаил, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години строг затвор;
 Ѓорѓиевски Аџа Димитар, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Ѓорѓиевски Ѓорѓи Стеван, од 20 (дваесет) на 18 (осумнаесет) години строг затвор;
 Ѓурѓиќ Лаза Секула, од 2 (две) години и 3 (три) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) месеци строг затвор;
 Ѓуриќ Илија Симана, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година строг затвор;
 Елмази Шемседин Елмаз, од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;
 Ељезкуртај Зулбија Гани, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години строг затвор;
 Емановиќ Антун Стјепан, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Ферати Реџеп Маљуш, од 15 (петнаесет) на 14 (четирнаесет) години строг затвор;
 Филиповиќ Ранко Драгољуб, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;
 Франџуз Богдан Младен, од 6 (шест) на 5 (пет) години строг затвор;
 Гаиќ Живоин Милисав, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Гариќ Јован Душан, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Гариќ Тадија Јозо, од 7 (седум) на 6 (шест) години строг затвор;
 Гашевиќ Иван Драгутин, од 2 (две) години и 2 (два) месеца на 1 (една) година и 8 (осум) месеци затвор;

Гавриќ Ива Фрања, од 6 (шест) на 5 (пет) години строг затвор;
 Гавриловиќ Ѓорѓе Мирослав, од 11 (единаесет) на 9 (девет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Газиќ Авдо Јусуф, од 2 (две) години на 1 (една) година строг затвор;
 Газил Стипе Иво, од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;
 Гламочик Душан Станко, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Глигориќ Сава Станое, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Глигоровски Тодор Стојан, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Годињак Суљо Рифет, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Голубовиќ Обрада Милорад, од 15 (петнаесет) на 14 (четирнаесет) години строг затвор;
 Горшек Јернеј Јока, од 8 (осум) месеци на 5 (пет) месеци затвор;
 Грбин Антун Стјепан, од 5 (пет) на 4 (четири) години строг затвор;
 Греку Адем Рамадан, од 10 (десет) на 9 (девет) години строг затвор;
 Грлиќ Панте Светислав, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Гунџевиќ Казим Садик, од 5 (пет) на 4 (четири) години строг затвор;
 Хаџиефендиќ Осман Хамди, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Хајдаревиќ Мушан Шериф, од 7 (седум) на 6 (шест) години строг затвор;
 Хајредини Хасан Алија, од 7 (седум) на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Халиловиќ Авдо Салих, од 3 (три) на 2 (две) години строг затвор;
 Хасани Изаир Зејнула, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години строг затвор;
 Хасановиќ Мехмед Авдија, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Хорват Ѓура Илија, од 6 (шест) на 5 (пет) години строг затвор;
 Хршак Игнац Рудолф, од 4 (четири) и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Хрвиќ Месуд Мехмед, од (три) години и 11 (единаесет) месеци на 2 (две) години и 11 (единаесет) месеци строг затвор;
 Хурем Мехо Абид, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години строг затвор;
 Ибрахимовиќ Мустафа Мехмед, од 1 (една) година и 2 (два) месеца на 11 (единаесет) месеци затвор;
 Идризи Велија Рамадан, од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години строг затвор;
 Илиќ Лазар Михајло, од 8 (осум) на 7 (седум) години строг затвор;
 Илиќ Борисав Мирољуб, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Илиќ Костадин Зоран, од 5 (пет) на 4 (четири) години строг затвор;
 Илиќ Драгутин Живорад, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години строг затвор;
 Илиев Андон Ѓоре, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години строг затвор;
 Имамовиќ Хазим Изудин, од 8 (осум) на 7 (седум) години строг затвор;
 Исени Сакип Мустафа, од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;
 Ивановиќ Илија Божа, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;
 Ивановиќ Неделко Радосвет, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;

Ивановски Милан Јовица, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;

Ивануш Иван Албин, од 10 (десет) на 8 (осум) години строг затвор;

Ивошевиќ Тихомир Милован, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;

Јахиќ Мурат Алија, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Јакупи Казим Велија, од 10 (десет) на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Јаниќијевиќ Милутин Александар, од 8 (осум) на 7 (седум) години и (шест) месеци строг затвор;

Јанковиќ Живадин Маријан, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;

Јанковиќ Живота Радован, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година строг затвор

Јаношевиќ Љубиша Миодраг, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци затвор;

Јазавац Дамјан Душан, од 6 (шест) на 5 (пет) години строг затвор;

Јерлију Садин Есад, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Јокиќ Васа Милан, од 10 (десет) на 9 (девет) години строг затвор;

Јованов Мице Благое, од 7 (седум) на 5 (пет) години строг затвор;

Јовановиќ Гока Раде, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;

Јовановиќ Најдан Томислав, од 7 (седум) на 6 (шест) години строг затвор;

Јовичиќ Гока Максим, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Јовиќ Душан Вељко, од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;

Јовановска Андон Восилка, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година затвор;

Јуричевиќ Перо Пера, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Кебиќ Дмитар Александар, од 11 (единаесет) на 9 (девет) години строг затвор;

Каличанин Милосав Милиќ, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Калиновиќ Анте Марјан, од 10 (десет) на 9 (девет) години строг затвор;

Калујунциќ Акиф Шабан, од 10 (десет) на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Камберовиќ Касим Хаџиб, од 10 (десет) на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Кантаревиќ Ибро Суљо, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Капиќ Авдија Мујо, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година строг затвор;

Кастрати Сефер Џафер, од 11 (единаесет) на 8 (осум) години строг затвор;

Катиќ Светислав Божидар, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Кавалиновски Ангел Влада, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Кастратовиќ Павиќ Радослав, од 6 (шест) на 5 (пет) години строг затвор;

Кијабудин Јосип Иван, од 10 (десет) на 8 (осум) години строг затвор;

Кисељаковиќ Хуса Бакир, од 1 (една) година и 4 (четири) месеци на 10 (десет) месеци затвор;

Клеп Августин Елизабета, од 1 (една) година и 3 (три) месеци на 1 (една) година строг затвор;

Клово Абид Енвер, од (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Коцевски Наум Милан, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;

Коџиќ Станислав Драгое, од 6 (шест) на 5 (пет) години строг затвор;

Колиќ Ариф Јусуф, од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години строг затвор;

Кольши Фериз Фериз, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Кондиќ Васа Урош, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Корен Јанко Јосип, од 4 (четири) на 3 (три) години строг затвор;

Костадиновска Ристо Ана, од 6 (шест) на 5 (пет) години строг затвор;

Ковачи Исен Хамид, од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;

Ковачиќ Јанез Иван, од 15 (петнаесет) на 14 (четиринаесет) години строг затвор;

Ковачиќ Мирко Јосип, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;

Крецу Тодор Трифо, од 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци на 11 (единаесет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Крезик Љубисав Душан, од 5 (пет) на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Кришто Стипе Марко, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Крстиќ Вељко Радомир, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Кучинаревиќ Ѓорѓе Душан, од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;

Кухач Јосип Божа, од 11 (единаесет) на 9 (девет) години строг затвор;

Кухариќ Гура Иван, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Кулашевиќ Милојко Микан, од 8 (осум) на 7 (седум) години строг затвор;

Куњешиќ Мате Јосип, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;

Курта Реџеп Мехмед, од 7 (седум) на 6 (шест) години строг затвор;

Курталиќ Јусуф Авдо, од 10 (десет) на 9 (девет) години строг затвор;

Куртановиќ Гулбија Хусо, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Кузмановски Кузман Влада, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;

Лазаревиќ Сотир Милан, од 10 (десет) на 8 (осум) години строг затвор;

Лазаревиќ Милан Славољуб, од 10 (десет) на 9 (девет) години строг затвор;

Лазаревски Тасе Ристо, од 8 (осум) на 7 (седум) години строг затвор;

Лазик Н. Милош, од 7 (седум) на 6 (шест) години строг затвор;

Лесковица Селим Метуш, од 10 (десет) на 9 (девет) години строг затвор;

Лесковица Халим Руфат, од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;

Липај Јусуф Незир, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;

Литвиќ Андрија Мата, од 4 (четири) години и 3 (три) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Лугариќ Драгутин Антуш, од 5 (пет) на 4 (четири) години строг затвор;

Љужа Шаип Етем, од 10 (десет) на 9 (девет) години строг затвор;

Мајетиќ Суљо Абид, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Мајиќ Анте Мата, од 7 (седум) на 6 (шест) години строг затвор;

Мајсторовиќ Јозо Августин, од 7 (седум) на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Мајсторовиќ Воислав Слободан, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години строг затвор;

Максимовиќ Љубисав Милован, од 1 (една) година и 10 (десет) месеци на 1 (една) година и 4 (четири) месеци строг затвор;

Максимовиќ Владислав Рацован, од 2 (две) години и 8 (осум) месеци на 2 (две) години строг затвор;

Малеш Шиме Марко, од 8 (осум) на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Марјановиќ Павле Никола, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година затвор;

Маркош Ѓура Ѓура, од 9 (девет) на 7 (седум) години строг затвор;

Марков Славе Диме, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;

Марковиќ Раде Ива, од 20 (дваесет) на 18 (осумнаесет) години строг затвор;

Марковиќ Душан Драгомир, од 8 (осум) на 7 (седум) години строг затвор;

Марковиќ Здравко Радомир, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Марковиќ Мате Славко, од 5 (пет) на 4 (четири) години строг затвор;

Марковиќ Јова Томислав, од 6 (шест) години и 6 (шест) месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Марковиќ Димитрие Здравко, од 13 (тринаесет) години и 6 (шест) месеци на 11 (единаесет) години строг затвор;

Мартиќ Недељко Радослав, од 9 (девет) години и 6 (шест) месеци на 9 (девет) години строг затвор;

Мариновиќ Реџо Хамди, од 10 (десет) на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Матовиќ Омер Шабана, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;

Матковиќ Ива Марко, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца строг затвор;

Мехмедова Екур Рабија, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Мехмедовиќ Шемса Хасан, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;

Мемедов Казим Ибраим, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;

Мертури Хисен Марко, од 12 (дванаесет) на 9 (девет) години строг затвор;

Мешиќ Салих Мухарем, од 1 (една) година на 8 (осум) месеци затвор;

Михајловиќ Филиман Александар, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;

Михајловиќ Владимир Драгољуб, од 6 (шест) на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Михајловиќ Петар Милета, од 11 (единаесет) на 9 (девет) години строг затвор;

Мијатовиќ Риста Воин, од 5 (пет) на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Микулчиќ Франа Иван, од 10 (десет) месеци на 4 (четири) месеци затвор;

Миладиновиќ Богомир Миљко, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;

Милениќ Властимир Бранимир, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;

Милетиќ Никола Бранислав, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;

Милановиќ Илија Живота, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Милавица Алија Рахман, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Милиц Милета Миленко, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години строг затвор;

Милиц Ѓура Славко, од 6 (шест) на 5 (пет) години строг затвор;

Милосављевиќ Пера Милош, од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;

Милошевиќ Радован Зоран, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;

Милошевиќ Милосав Јова, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Миловановиќ Мирко Милое, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;

Миљкиќ Марко Милутин, од 10 (десет) на 9 (девет) години строг затвор;

Мириќ Ѓура Милета, од 3 (три) години и 8 (осум) месеци на 3 (три) години строг затвор;

Мишетиќ Стојан Воја, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години строг затвор;

Мишљеновиќ Влала Богдан, од 2 (две) на 1 (една) година строг затвор;

Митиќ Тома Раде, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;

Митровиќ Трипко Благодата, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години строг затвор;

Митровиќ Петар Воин, од 10 (десет) на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Млињариќ Ѓура Станко, од 6 (шест) на 5 (пет) години строг затвор;

Молдован Мита Сава, од 4 (четири) на 3 (три) години строг затвор;

Мориќ Омер Дуран, од 10 (десет) на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Мркаљ Реџо Емир, од 6 (шест) на 5 (пет) години строг затвор;

Мујановиќ Раме Захир, од 10 (десет) на 9 (девет) години строг затвор;

Муратспахиќ Мухо Ариф, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години строг затвор;

Муса Рифат Мемед, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;

Муса Беадин Назми, од 14 (четиринаесет) на 13 (тринаесет) години строг затвор;

Муслиќ Салих Хуса, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;

Мушиќ Франц Иван, од 1 (една) година и 8 (осум) месеци на 8 (осум) месеци затвор;

Наџаку Мазул Реџеп, од 20 (дваесет) на 19 (деветнаесет) години строг затвор;

Наџ Иван Барбара, од 4 (четири) години и 10 (десет) месеци на 3 (три) години и 10 (десет) месеци строг затвор;

Нешиќ Ѓураф Олга, од 5 (пет) на 4 (четири) години строг затвор;

Нешиќ Јован Милорад, од 6 (шест) на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Ндрејај Беко Тома, од 8 (осум) години на 7 (седум) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Николиќ Видоје Груја, од 7 (седум) години и 6 (шест) месеци на 7 (седум) години строг затвор;

Николиќ Н. Илија, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години строг затвор;

Николиќ Алекса Јосим, од 7 (седум) години и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Николиќ Тодор Љубица, од 7 (седум) години на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Николиќ Риста Петра, од 10 (десет) на 8 (осум) години строг затвор;

Николиќ Живоин Радмила, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Николиќ Душан Златан, од 10 (десет) на 9 (девет) години малолетнички затвор;

Нинчевиќ Стјепан Никола, од 1 (една) година и 2 (два) месеца на 6 (шест) месеци затвор;

Новак Франа Агата, од 6 (шест) на 5 (пет) години строг затвор;

Новаковиќ Михајло Славко, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;

Нуредини-Нурче Растем Хапшиќ, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;

Нуши Ешреф Илми, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години строг затвор;
 Одобашик Вешлага Хашим, од 7 (седум) на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Ољача Душан Михајло, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година затвор;
 Опачиќ Миќа Лука, од 8 (осум) на 6 (шест) години строг затвор;
 Орландиќ Јован Данило, од 10 (десет) на 8 (осум) години строг затвор;
 Осај Рустем Бека, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Осмиќ Омер Расим, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Пајиќ Салих Ибрахим, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Палигориќ Мага Иван, од 14 (четирнаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;
 Пандек Имбра Иван од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Пантелиќ Душан Љубинко, од 5 (пет) на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Панзаловиќ Лука Нова, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца строг затвор;
 Парезановиќ Сава Иван, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;
 Павлица Милан Илија, од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;
 Периќ Ѓорѓе Радивое, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;
 Петрески Конс Стојан, од 2 (две) на 1 (една) година строг затвор;
 Петровски Василие Томислав, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци малолетнички затвор;
 Петрушевски Никола Боге, од 7 (седум) на 5 (пет) години строг затвор;
 Пијуновиќ Неда Слободан, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Плавшиќ Милош Душан, од 8 (осум) на 7 (седум) години строг затвор;
 Плетерски Карло Марија, од 11 (единаесет) месеци на 8 (осум) месеци затвор;
 Побриќ Хајрудин Недим, од 5 (пет) на 4 (четири) години строг затвор;
 Поплашен Иван Марко, од 14 (четирнаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;
 Попов Матеја Иса, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години строг затвор;
 Пренкај Нино Пренко, од 7 (седум) на 6 (шест) години строг затвор;
 Прџокај Нуо Ѓоно, од 20 (дваесет) на 18 (осумнаесет) години строг затвор;
 Радаковиќ Емил Бранко, од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;
 Радоњиќ Божицара Душан, од 5 (пет) на 4 (четири) години строг затвор;
 Рајиќ Владимир Жарко, од 10 (десет) на 9 (девет) години строг затвор;
 Ракиќ Милош Ратољуб, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;
 Раковиќ Драгољуб Рајко, од 8 (осум) на 7 (седум) години строг затвор;
 Рецовиќ Фејза Синан, од 14 (четирнаесет) на 11 (единаесет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Ристевски Илија Стојан, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Ризвановиќ Салкан Салко, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години строг затвор;
 Ромиќ Станко Милутин, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;
 Ружиќ Пера, Виктор, од 14 (четирнаесет) на 13 (тринаесет) години строг затвор;

Сакидов Суље Мејда, од 14 (четирнаесет) на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Салијај Азем Алија, од 4 (четири) на 3 (три) години строг затвор;
 Саждо Благое Милева, од 5 (пет) на 4 (четири) години строг затвор;
 Савиќ Богољуб Стојанка, од 8 (осум) на 6 (шест) години строг затвор;
 Секулиќ Лука Данило, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Симиќ Лаза Невенка, од 1 (една) година и 8 (осум) месеци на 1 (една) година и 2 (два) месеца строг затвор;
 Симовиќ Радомир Андрија, од 5 (пет) на 3 (три) години строг затвор;
 Скокиќ Бранислав Милац, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години строг затвор;
 Смакиќ Сокољ Рифат, од 14 (четирнаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;
 Смиљковиќ Јован Слободан, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Спахиќ Захид Вахид, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Спасиќ Божидар Крстивое, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Срејиќ Живоин Драгољуб, од 18 (осумнаесет) на 16 (шеснаесет) години строг затвор;
 Срећеновиќ Средое Дарио, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Стамениќ Милое Милорад, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Стаменковиќ Љубомир Добринка, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;
 Станковиќ Алекса Миодраг, од (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Станковиќ Живорад Радомир, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Станковиќ Љубисав Виктор, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Стефановиќ Миро Милосав, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Стефановски Блаже Александар, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Стефановски Милан Стојче, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;
 Стевиќ-Николиќ Миладин Живота, од 10 (десет) на 9 (девет) години строг затвор;
 Стојановиќ Сава Нисија, од 9 (девет) години и 10 (десет) месеци на 7 (седум) години строг затвор;
 Стојчиновиќ Видоје Василие од 16 (шеснаесет) на 15 (петнаесет) години строг затвор;
 Стоиќ Јова Драган, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Стојковски Аритон Владимир, од 9 (девет) на 8 (осум) години строг затвор;
 Столевски Стојче Антоние, од 6 (шест) на 5 (пет) години строг затвор;
 Стругаревиќ Богосав Момир, од 8 (осум) на 7 (седум) години строг затвор;
 Ступар Лаза Радислав, од 14 (четирнаесет) на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Сударев Ѓура Сава, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години строг затвор;
 Суљиќ Фека Зека, од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;
 Шабани Рамадан Бејтула, од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;
 Шабани Назифа Љатиф, од 10 (десет) на 8 (осум) години строг затвор;
 Шахоли Мурсељ Хасан, од 7 (седум) на 6 (шест) години строг затвор;

Саинович Дена Мајчета, од 13 (тринаесет) години и 4 (четири) месеци на 11 (еданаесет) години и 10 (десет) месеци строг затвор;
 Шалипуревиќ Бора Миљивоје, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Шарчевиќ Мухамед Хамдија, од 2 (две) на 1 (една) година и 8 (осум) месеци строг затвор;
 Шебаљ Марко Ивица, од 6 (шест) на 5 (пет) години строг затвор;
 Шехиќ Сејпа Раиф, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Шеховиќ Сејда Садбер, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Шеме Алојз Иван, од 3 (три) години и 8 (осум) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца строг затвор;
 Шестак Стјепан Јосип, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Шипиќ Стипе Пера, од 6 (шест) на 5 (пет) години строг затвор;
 Шкркиќ Богосав Достана, од 10 (десет) на 8 (осум) години строг затвор;
 Шкуљ Наил Изет, од 5 (пет) на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Шлајнер Јосип Иван, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Шпоња Недељко Љуба, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години строг затвор;
 Шувак Марин Марко, од 10 (десет) на 9 (девет) години строг затвор;
 Талиќ Хуснија Хаса, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Таниќ Звонка Сибин, од 11 (еданаесет) на 9 (девет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Тасиќ Василије Добрињово, од 5 (пет) на 4 (четири) години строг затвор;
 Ташевски Глигор Милета, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Татиќ Душан Младен, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Тепиќ Коста Лука, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години строг затвор;
 Тодоровиќ Живан Славко, од 6 (шест) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Тољ Анта Андрија, од 9 (девет) на 7 (седум) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Томиќ Дмитар Гура, од 13 (тринаесет) на 11 (еданаесет) години строг затвор;
 Томиќ Филип Фрања, од 4 (четири) на 3 (три) години строг затвор;
 Тошиќ Секула Вељко, од 6 (шест) на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Труциќ Марјан Драгослав, од 8 (осум) на 7 (седум) години строг затвор;
 Трумиќ Расим Шефкет, од 2 (две) на 1 (една) година и 8 (осум) месеци строг затвор;
 Турчиновиќ Иван Милац, од 7 (седум) на 6 (шест) години строг затвор;
 Туркаљ Фрања Иван, од 5 (пет) на 4 (четири) години строг затвор;
 Тукара Богољуб Пеја, од 11 (еданаесет) на 9 (девет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Усеиновски Шукри Амит, од 8 (осум) на 7 (седум) години строг затвор;
 Васиќ Вукадин Драгољуб, од 3 (три) на 2 (две) години строг затвор;
 Васиќ Михајло Милован, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Васковиќ Мирко Витомир, од 5 (пет) на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Вељановски Крста Веле, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;

Васиќ Димитрие Арсение, од 8 (осум) на 7 (седум) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Видаковиќ Пера Петар, од 15 (петнаесет) години и 10 (десет) дена на 14 (четирнаесет) години строг затвор;
 Видиќ Ратко Миленко, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;
 Видмар Мата Антон, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години строг затвор;
 Видоевиќ Вукое Момчило, од 5 (пет) на 4 (четири) години строг затвор;
 Видовиќ Фрања Лука, од 7 (седум) на 6 (шест) години строг затвор;
 Видовиќ Ника Петар, од 10 (десет) на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Вишњиќ Митар Миломир, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години строг затвор;
 Влаховиќ Светозар Павле, од 6 (шест) месеци на 4 (четири) месеци строг затвор;
 Војновиќ Раде Мирко, од 5 (пет) на 4 (четири) години строг затвор;
 Врело Хамза Пајазит, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Вучковиќ Маринко Стојан, од 10 (десет) на 9 (девет) години строг затвор;
 Вукајлија Станко Милан, од 3 (три) на 2 (две) години строг затвор;
 Вукојчиќ Александар Вукојица, од 10 (десет) на 9 (девет) години строг затвор;
 Вукоњански Иван Радован, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години строг затвор;
 Вукотиќ Миладин Драга, од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;
 Вукшиќ Петар Мартин, од 1 (една) година и 10 (десет) месеци на 1 (една) година и 4 (четири) месеци строг затвор;
 Захировиќ Ага Аган, од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор;
 Загов Никола Ѓорѓие, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Зеќ Јурај Вјенцеслав, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Зејниќ Рамиз Фадил, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Зорниќ Нуман Иљаз, од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години строг затвор;
 Зрниќ Дака Милован, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Зукиќ Алија Ѓулага, од 2 (две) години и 8 (осум) месеци на 2 (две) години и 4 (четири) месеци строг затвор;
 Зукиќ Алија Мујага, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца строг затвор;
 Зумерај Зенеј Ислам, од 18 (осумнаесет) на 17 (седумнаесет) години строг затвор;
 Живковиќ Лазар Милош, од 5 (пет) на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци строг затвор;
 Живковиќ Лука Никола, од 8 (осум) месеци на 5 (пет) месеци затвор;
 Живоиновиќ Бранислав Драган, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор.

Бр. 84/6
 7 мај 1975 година
 Белград

Претседател
 на Претседателството
 на СФРЈ Претседател
 на Републиката,
 Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

Врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи и организации

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Алексиевски Зафир Димитар;

— за особени заслуги во ширењето на братство-то меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Карабеговиќ Петра Љубица, Крашовец Ивана Стане;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Андреев Борис Андреа, Китаљевиќ Радосава др Бошко, Конвалинка Константина др Војан, Лах Антон, Мишљевиќ Душана Лука, Николајевиќ Александра др Богдан, Саблич Ивана Франц;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Груевски Бојов Зоге, Станиќ Артура Среќко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Крамер Јосифа Роберт;

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод шеесетгодишнината на животот и четиресетгодишнината на плодна литературна работа, а за извонредни литературни дела, што ја збогатија југословенската книжевност и со своите ведри, хуманистички и прогресивни содржини дадоа значаен придонес за нашата Народноослободителна борба и Револуција

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА

Ѓопиќ Вида Бранко;

— по повод шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за извонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за развивање и јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на нашата земја, како и значаен придонес за нејзината политика на мир и пријателска соработка со другите држави

Херцеговац Адем;

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Стијовиќ Неша Ристо;

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Хоџиќ Шеќа Салих;

Од СР Хрватска

— по повод стогодишнината на работата, а за особени заслуги и постигнати успеси во развивањето и омасовувањето на планинарството

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Планинарскиот сојуз на Хрватска;

— по повод деведесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Памучната индустрија „Дуга Реса“, Дуга Реса;

— за особени заслуги и постигнати успеси во здравствената заштита и лекувањето на населението, а по повод дваесетгодишнината на работата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Домот за народно здравје „Чрномерец“, Загреб;

— за особени заслуги и постигнати успеси во развивањето на хорската музика и културно-забавниот живот во својата средина, а по повод дваесетгодишнината од постоењето и работата

Мјешовити пјевачки збор „Моша Пијаде“, Загреб;

— за особени заслуги во негувањето на игрите и песните на народите и народностите на Југославија, со што е направен значаен придонес за ширење на идеите на братството и единството

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

„Ладо“ професионален фолклорен ансамбл на Хрватска — Загреб;

— по повод осумдесетгодишнината од постоењето и работата, а за особени заслуги и значаен придонес за развојот на земјоделството на јадранското подрачје

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Институтот за јадрански култури и мелиорација на карстот, Сплит;

— по повод четириесетгодишнината од постоењето и работата, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

„Рис“ Индустрија на гумени производи, Загреб;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Когој Франчишека проф. др Фрањо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Милчић Драгутина Јосип, Тамбаќа-Бујас Марка Љуба;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ковач-Межић Мишка Мила, Магациќ-Ракар Јосипа Аница;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Томичиќ Стипе Анте;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Башиќ Луке Звонко, Гарван Антуна Јосип, Хулев Шимуна Шпиро, Јакшиќ Мије Маринко, Матиќ Петра Стеван;

Од СР Македонија

— за особени заслуги и постигнати успеси во развивањето на аматерската културно-уметничка работа и за успешни настапи во земјата и во странство, а по повод дваесет и петгодишнината на работата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Академското културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“, Скопје;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Димковски Милан Бранислав, Јовчески Коста Бранко, Станковски Иван Цане, Виларовски Симон Никола;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Петровски Столе Милан, Томовски Глигор Томо;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Кардуловски Ѓорѓи Атанас, Петровски Алекс Боро;

Од СР Словенија

— по повод дваесет и петгодишнината од излегувањето, а за особени заслуги на развивањето на техничката и научната мисла со што е сторен значаен придонес за стопанскиот развојот на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

„Нова производња“ гласило на Сојузот на инженерите и техничарите на Словенија;

— по повод стогодишнината од постоењето и работата, а за особени заслуги за развојот и унапредувањето на пчеларството

Сојузот на пчеларските друштва за Словенија;

— за особени заслуги во изградбата на Металуршкиот комбинат Смедерево и за успеси во подигањето на други објекти во земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Хидромонтажа“, Марибор;

— за особени заслуги во развивањето и унапредувањето на трговијата, индустријата, инженерингот, угостителството и услугите и успесите во нивното меѓусебно поврзување, а по повод дваесет и петгодишнината од постоењето и работата

„Mercator“, Љубљана;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Јурца-Потрч Јожета Бранка, Пекарек Хелидо-ра Мирослав, Старц Августина Виолета;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Дамјан Викторa др Виктор, Деренда Мартина Дарко-Тине, Франко Алојз Алберт, Хочевар Матије др Антон, Иловар Јанеза Виктор, Кереник Станета Стане, Миљчински Франца Франц, Остерц Штефана Адолф, Розман Ивава Јанез;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Брачић Франца др Владимир, Јерич Јанеза Вид, Липовеч Антона Милан, Слапник Јанеза Иван;

Од СР Србија

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Михајловић Андрија Риста;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Васић Велимира Тома;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Аранђеловић Сотира Добривоје, Јовић Светозара Ђорђе, Лазаревић Милана Станоје, Пармаковић Јована Драгослав, Спасић Петра Јелена-Лала, Вељковић Светозара Милорад;

Од САП Косово

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Курсани Шаџира Назмија.

Бр. 193

27 декември 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— по повод шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во борбата за слобода и независност на нашата земја, за изградба на социјализмот и за развивање на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу нашата земја и другите држави

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Вучковић Милана Љубо.

Бр. 7

7 февруари 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бранковић Омера Хилмија;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Грујевић Милана Боривоје;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Беговић Душана Милутин, Латиновић Стевана Лука, Марковић Данила Војин, Микавица Обрада Душко;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на возно-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Митриновиќ Николе Спасоје;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Агић Ахмета Мехо, Авдибеговиќ Халила Фехрат, Чапара Милије Радован, Фазлић Шерфов Абид, Фазлић Едхема Асим, Фазлић Шефро Бајрам, Хасанбеговиќ Велије Зејнил, Јевтић Благоја Милисав, Мијацевиќ Михајла Станко, Мољевиќ-Тасић Светозара Госпава, Мухић Шећа Шахин, Николић Марка Миладин, Селак Узеира Мујо, Сућенска Салке Мустафа, Тешевиќ Мила Момир;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на военно-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Абаз Суља Исмет, Андрић Милана Стојан, Пецикоза Радоја Стојан;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Јамак Хашима Идриз, Јоксимовиќ Радована Радомир, Мамеледија-Мушевиќ Хрустема Мејрема, Омерагић Хамида Осман, Рацковиќ Ђорѓа Миле, Софовиќ Ибре Ариф;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Чигоја Лазе Томо.

Бр. 11
31 јануари 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
495. Одлука за распоредување на функциите во групи и за определување на коефициентите — — — — —	997
496. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за формирање на цените на поодделни производи и услуги според условите на пазарот — — — — —	997
497. Одлука за условите за остварување за премијата на пченица — — — — —	998
498. Одлука за најголемите дозволени брзини на движењето на патничките автомобили и мотоцикли на јавните патишта надвор од населби — — — — —	998
499. Одлука за утврдување на ликвидниот инвестиционен потенцијал на банка и на условите за издавање овластување за давање на гаранции — — — — —	998
500. Правилник за содржината на гаранцијата и супергаранцијата што банката ја дава за обезбедување на плаќања на инвестициите — — — — —	1000
501. Правилник за начинот на поднесување податоци за дадените гаранции и неизвршените втасани обврски по инвестициите	1003
502. Правилник за начинот на утврдување на слободните средства за одобрување кредити — — — — —	1004
503. Наредба за измена и дополнување на Наредбата за начинот на поднесување на извештаите и документацијата потребни за утврдување и распределба на стоконите контингенти, односно девизните контингенти за увоз на стоки во 1975 година	1004
504. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Zeit“ — — — — —	1004
505. Наредба за начинот на остварување на премијата за пченица од родот на 1975 година — — — — —	1004
506. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија — — — — —	1005
507. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија, а на кои им е извршена промена на името — — — — —	1013
508. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија, а на кои им е извршена промена на називот на производителот — — — — —	1013
509. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија, а на кои им е извршена промена на застапниците — — — — —	1014
510. Решение за укинување на Царинската испостава на Царинарницата Босански Нови, со седиште во Поштата Бања Лука	1015
511. Наредба за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени за јавен воздушен сообраќај — — — — —	1015
512. Спогодба за промена на затечените цени за метална посатка — — — — —	1016
513. Спогодба за промена на затечените цени за керамика и порцелан за домаќинство и угостителство — — — — —	1017
514. Спогодба за промена на затечените цени за базни, шамотни, силика и доломитни огноотпорни производи — — — — —	1017
Исправка на Правилникот за начинот за водење евиденција и за начинот за изработка на билансот на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка и за извештајот за извршувањето на тој биланс — — — — —	1017
Укази — — — — —	1017
Назначувања и разрешувања — — — — —	1018
Одлука за помилување на осудени лица — — — — —	1018
Одликувања — — — — —	1025
Меѓународни договори — — — — —	565